

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "СТРЕЖЕВО" БИТОЛА			
Позовок: 13.06.2019			
ВР. СЛ.	Бр.	Членок	И. РЕВИЗОР
05	258	Б	/

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СТРЕЖЕВО
БИТОЛА
Ул. Булевар 1ви Мај 77**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ
РЕВИЗОР И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА 2018 ГОДИНА**

Скопје, мај 2019

СОДРЖИНА

	Страна број
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ГОДИШНА СМЕТКА	
БИЛАНС НА СОСТОЈБА.....	3-4
БИЛАНС НА УСПЕХ.....	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК.....	8
БЕЛЕШКИ КОН ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2018 година	9- 49
ПРИЛОГ: Биланс на состојба 31.12.2018 Биланс на успех 31.12.2018 ТЕКОВНА СОСТОЈБА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2018 година.	



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И УСЛУГИ РУЛЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Бул. Крсте Мисирков 7 спрат 3 локал 11 1000 Скопје,
Сметка: 210072097380194 НЛБ БАНКА АД Скопје
Даночен број : 4032017534827 Тел: 075 45 16 20
e-mail: ruleskia@yahoo.com ; www.acorule@yahoo.com

Извештај на независниот ревизор

ДО УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА
Ул. Булевар 1ви Мај 77

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО БИТОЛА Ул. Булевар 1ви Мај 77**, коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2018 година и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината, којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (Службен весник на РМ бр.79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

ДО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СТРЕЖЕВО БИТОЛА

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола на 31 декември 2018 година, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Нагласување на прашања

Без да го модифицираме нашето ревизорско мислење, обрнуваме внимание на:

1. Претходниот ревизор за финансиските извештаи за 2017 година, има издадено мислење со резерва од причина што претпријатието е тужено за износ од 61.379 илјади денари и согласно МСС 37 – резервирање, неизвесни обврски и неизвесни средства, нема извршено резервација. Од страна Управниот одбор на ЈП Стрежево донесена е одлука бр.02-139/10 од 26.02.2019 година, со која има извршено резервација за неизвесни обврски по однос на спорот – тужба поднесена од ЗК Пелагонија – Битола, во износ од 6.000.000,00 денари.(Бел.13).
2. Во Белешка 14 – Основната главнина, приложена кон финансиските извештаи во износ од 2.281.361 илјади денари, во која се укажува на неусогласеноста на основната главнина прикажана во тековната состојба издадена од ЦРМ во износ од 8.688.409.153,00 денари прикажана во сметководствената евиденција на Претпријатието на 31.12.2018 година.
3. Во Белешка 22 – Материјални средства, приложена кон финансиските извештаи во која се прикажува дека во вкупната вредност на материјалните средства 1.960.658 илјади денари се вклучени и средства кои не се во функција (зимско рекреативниот центар на Нижо Поле) во вкупна вредност од 61.811 илјади денари.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 240 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ..., 64/2018..120/2018). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 и 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и во согласност со член 34 ст.1 точка д) од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 и 83/2018) е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и како и со поединечните ревидирани финансиски извештаи на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола на 31 декември 2018 година, за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

Скопје, 13.06.2019 година
Овластен ревизор
Александар Рупески



Друштвото за ревизија и услуги РУЛЕ ДООЕЛ



Управител
Александар Рупески



БИЛАНС НА СОСТОЈБА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

НА ДЕН 31.12.2018 ГОДИНА

(Износите се во денари)

АОР	ОПИС	Белешка	2018 година	2017 година	Разлика	Индекс
1	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА		1.960.658.261	2.226.880.347	-266.222.086	0,000
	Нематеријални средства		0	0	0	0,000
9	Материјални средства	7	1.953.807.380	2.219.637.039	-265.829.659	0,880
10	Недвижности		1.923.963.924	2.183.501.321	-259.537.397	0,881
11	Земјиште		0	0	0	0,000
12	Градежни објекти		1.923.963.924	2.183.501.321	-259.537.397	0,881
13	Постројки и опрема		3.031.971	2.866.080	165.891	1,058
14	Транспортни средства		5.329.281	8.920.117	-3.590.836	0,597
15	Алат, погонски канц.инт. и мебел		10.402.014	13.287.509	-2.885.495	0,783
18	Материјални сред во подготовка		11.062.012	11.062.012	0	0,000
17	Останати материјални средства		18.178	18.178	-11.043.834	0,002
20	III Вложувања во недвижности		6.841.881	7.216.130	-374.249	0,948
21	IV Долгорочни фин-ки средства	8	9.000	9.000	0	1,000
26	Вложувања во долгорочни ХВ	8	9.000	9.000	0	
28	Вложувања во ХВ распоза прод.	8	9.000	9.000	0	
36	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		185.683.760	157.859.378	27.824.382	1,176
37	Залихи	9	41.992.967	39.422.449	2.570.518	1,065
38	Суровини и други материјали		5.906.935	4.063.864	1.843.071	1,454
39	Залихи на рез. дел. Ситен инв.ам.автогуми		30.045.175	30.054.625	-9.450	1,000
40	Залихи на недоврш.произ.и полуп		5.826.184	5.097.591	728.593	1,143
41	Залихи на готови производи		0	0	0	0,000
42	Залихи на трговски стоки		214.673	206.369	8.304	1,040
45	КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	10	67.948.027	112.235.322	-44.287.295	0,605
47	Побарувања од поврзани друш		0	0	0	0,000
48	Побарувања од купувачи		67.734.293	112.185.095	-44.450.802	0,604
49	Побарод држа, даноци, прид.цар.		6.334	8.898	-2.564	1
50	Побарувања од вработените		35.552	41.329	-5.777	1
51	Останати краткорочни побар	11	171.848	0	171.848	0
59	Парични средства и парични еквив.		75.742.766	6.201.607	69.541.159	12,213
60	Парични средства	12	55.519.198	6.201.607	49.317.591	8,952
61	Парични еквиваленти	13	20.223.568	0	20.223.568	0,000
62	Платени трошоци за идни периоди (АВР)	14	2.807.816	2.812.817	-5.001	0,998
63	ВКУПНА АКТИВА:СРЕДСТВА		2.149.149.837	2.387.552.542	-238.402.705	0,900

ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА

ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2018 ГОДИНА

65	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	12	2.045.690.937	2.281.360.829	-235.679.892	0,000
66	Основна главнина (Залишан капитал)		2.281.360.829	2.740.218.184	-458.857.355	1
76	Пренесена загуба		0	228.966.663	-228.966.663	0
78	Загуба за деловната година		235.679.892	229.890.692	5.789.200	1
81	ОБВРСКИ		20.811.979	19.688.132	1.123.847	1,067
82	ГДПП "ОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАНА ЗА РИЗ.И ТР.	13	6.000.000	0	6.000.000	0,000
94	Одложени даночни обврски	14	3.080.994	3.820.446	-739.452	0,000
	Обврски по заеми и кредиту		0	0	0	0,000
95	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	15	14.811.979	19.688.132	-4.876.153	0,752
97	Обврски спрема добавувачи		7.844.285	12.853.048	-5.008.763	0,610
99	Обврски за даноци придон. на плата и		1.537.302	1.516.879	20.423	1,013
96	Обврски за авансл. депозити и кауции		9.989	0	9.989	0,000
100	Обврски кон вработените		3.441.723	3.518.250	-76.527	0,978
101	Тековни даночни обврски		1.775.789	1.629.645	146.144	1,090
108	Останати крат. обврски (заеми и кр)		202.891	170.310	32.581	1,191
109	Одложено плаќање на трошоци (ПВР)		79.575.927	82.683.135	-3.107.208	0,962
111	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		2.149.149.837	2.387.552.542	-238.402.705	0,900

Белешките кон годишната сметка од страна 9 до 50 се интегрален дел од оваа годишна сметка и треба да се читаат во врска со истите

Годишната сметка - финансиските извештаи прикажани на страниците 3 до 8 беа прифатени и одобрени од Управниот одбор на претпријатието на 15.03.2019 година.

Овластен сметководител,



Одобрено од директор

БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА

ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2018 ГОДИНА

На 31 декември 2018 година

(Износите се во денари)

АОП	ОПИС	Белешка	2018 година	2017 година	Разлика	Индекс
201	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		209.880.772	227.193.320	17.312.548	0,924
202	Приходи од продажба	16	197.086.944	217.613.152	20.526.208	0,906
203	Останати приходи	17	12.095.625	8.998.550	3.097.135	1,344
204	Капитализирано сопств. произ. и услуги	18	698.143	581.618		
207	РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		447.735.212	457.311.288		0,979
208	Трошоци за сировини и материјали	19	17.958.325	14.916.234	3.042.091	1,204
209	Набаена вредност на продаде стоки		4.961.218	14.916.234	-9.955.016	
210	Набаена вредност на прод. мат. дел.	20	44.236		44.236	
211	Услуги од карактер на материјални трошоци	21	5.586.340	6.084.766	-498.426	0,918
212	Останати трошоци од работењето	22	12.986.514	12.393.996	-5.482	1,000
213	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	23	125.075.676	127.799.299		0,979
214	Плати и надоместоци од плата (нето)		81.041.147	83.233.563	-2.192.416	0,974
215	Трошоци за даноци на плата и надом.		6.688.863	6.948.115	-259.232	0,963
216	Придонеси за задолжително осиг.		32.448.007	33.354.844	-906.837	0,973
217	Останати трошоци за вработените		4.897.639	4.262.777	634.862	1,149
218	Амортизација	24	269.281.353	271.166.575	-1.885.222	0,993
219	Вредносно усогл. на нетни средства	25	7.292	5.062.522	-5.055.230	0,001
220	Вредносно усоглас. на тек средства	25	2.543.217	583.737	1.959.480	4,357
221	Резервирања на трошоци и ризици	26	6.000.000	0	6.000.000	
222	Останати расходи од работењето	27	3.289.041	3.787.925	-498.884	0,868
223	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	28	2.192.860	134.447	2.058.413	15,310
230	Приходи по осн. на кам. од раб. со наплата Др.		1.979.592	134.447	1.845.145	14,724
232	Нереализирани добивки (приходи) од фин. ср.		213.268	0	213.268	
234	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	29	18.312	3.529	14.783	5,189
239	Расх. по осн. на кам. од раб. со непо. д		18.312	3.529	14.783	5,189
247	Загуба од редовното работење	30	235.679.892	229.890.692	5.789.200	1,025
251	Загуба пред оданочување		235.679.892	229.890.692	5.789.200	1,025
256	НЕТО /загуба за финансиска година		235.679.892	229.890.692	5.789.200	1,025
257	Просечен број на вработени		231	245	-14	0,943
258	Број на месеци на работење		12	12		1,000
270	Загуба за годината		235.679.892	229.890.692	5.789.200	1,025
291	Вкупна сеопфатна (загуба) за годината		235.679.892	229.890.692	5.789.200	1,025

Белешките кон годишната сметка од страна 9 до 50 се интегрален дел од оваа годишна сметка и треба да се читаат во зрска со истите

Годишната сметка - финансиските извештаи прикажани на страници 5 до 8 беа прифатени и одобрени од Управниот одбор на петријатето на 15.03.2019 година

Овластен сметководител,



Одобрено од овластено лице

ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2018 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За период од 01.01. до 31.12.2018 година

Во илјади денари

АОП	ОПИС	Белешка	2018 година	2017 година	Разлика
269	ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		0	0	0
270	ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		-235.680	229.891	
271	Останата сеопфатна добивка		0	0	
291	Вкупна сеопфатна загуба за годината		-235.680	229.891	

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД: Собирање, обработка и снабдување со вода

3 6 0 0

Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од едношалтарскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр 84/06, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/1* и 70/13)

Лице одговорно за составување на обзаетот: Име и Презиме

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

Потпис, _____

Во 15.03.2019 година

Битола

Во Битола

На ден 15.03.2019 година.

Име и презиме на законскиот застапник на претпријатието

Методија Граматковски



Извештај за промени во главнината

31.12.2018 година (во 000 денари)

Р.Б.	СПИС	Залишан Капитал	Сопствени удели и неуплатен капитал	Ревалторни зацциони резерви	Законски резерви	Статутарни и резерви	Останати резерви	Акумулира на Добивка	Пренесена Загуба	Референца Б.2/3		ВКУПНО
										Добивка за тековната година	Загуба за тековната година	
1	Состојба на 01.01.2018	2.740.218	0	0	0	0	0	0	-228.967	0	-229.691	2.281.360
2	Издадени акции за пари			0								0
3	Откупени сопствени акции											0
4	Продадени откупени сопствени акции											0
5	Пренос на добивката									0		0
6	Пренос на акумулир. добивка/ЗАГУБА							0	228.967	0	229.691	458.858
7	Добивка за тековната година							0		0		0
8	Загуба за тековната година								-235.680		0	-235.680
9	Залишано зголемување на ЦРМ								0			0
10	Залишано намалување на ЦРМ											0
11	Останало зголемување	-458.858						0	0		0	-458.858
12	Дивиденду											0
13	Состојба на 31.12.2018	2.281.360	0	0	0	0	0	0	-235.680	0	0	2.045.580

Бележките кон годишната сметка се интегрален дел од оваа годишна сметка и треба да се читаат во врска со истите.

Годишната сметка - финансиските извештаи прикажани на страниците 3 до 50 бaa прифатени и одобрени од Управниот одбор на претпријатието на 15.03.2019 година.

Овластен сметководител,



Сдобрено од директор,

ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2018 ГОДИНА
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК ЗА 2018 ГОДИНА
 ДИРЕКТНА МЕТОДА

ВО ИЛЈАДИ ДЕНАРИ		ОПИС	
Р.бр	2018		
I	ВКУПНО	ИЗНОС	Парични текови од оперативни активности
1		270.038	Готовина и наплатени побарувања
2		8.574	Наплатена камата и други приходи
3		0	Паричен прилив од оперативни активности
	278.612	278.612	Оперативен Резултат
4		-48.740	Плаќање на добавувачи
5		-6.211	Плаќање на други активности
6		-27.256	Плаќање даноци и надоместоци
7		-125.737	Плаќање на даноци и други надоместоци
8		-17	Плаќање камати
	-207.961	-207.961	Вкупно од оперативни активности
		70.651	Нето парични текови од оперативни активности
II			Вложувачки активности
9		-1.323	Плаќање за набавка на опрема
III	-1.323	-1.323	Нето парични текови од финансиски активности
10		0	Наплатена дивиденда
		0	Нето парични текови од финансиски активности
IV	69.328		Нето заголемување на пари и парич.еквиваленти
V	6.202	0	Парични средства на почеток на година
VI	75.530	0	Парични средства на крај на година

Белешките кон годишната сметка на страниците од 9 до 50 се интегрален дел од оваа годишна сметка и треба да се читаат во врска со истите.

Годишната сметка - финансиските извештаи прикажани на страниците 3 до 8 беа прифатени и одобрени од Управниот одбор на претпријатието на 15.03.2019 година.

Овластен сметководител,

Одобрено од одговорно лице



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СТРЕЖЕВО
БИТОЛА
Ул. Булевар 1ви Мај 77**

ЗА 2018 ГОДИНА

Битола, јуни 2019 година

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Назив на друштвото, форма на трговско друштво, број на регистарска влошка во Трговскиот регистар; ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СТРЕЖЕВО БИТОЛА

Седиште; БИТОЛА БУЛЕВАР 1-ВИ МАЈ бр.77 БИТОЛА

Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување; Позначајни дејности кои ги извршува; Приоритетна дејност – главна приходна шифра: 36.00 – Собирање, обработка и снабдување со вода

Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);

Број на вработени према степен на образование; 231

НКВ	ВКВ.	ССО	ВШО	ВСО	Вкупно
25	4	128	9	66	231

Сопственичка структура; ВЛАДА НА РМ,
Други релевантни информации за друштвото.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА

Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана; ПОДИНЕЧНА
Валута на презентација. МКД

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка:(за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ

Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Јавното Претпријатие „Стрежево“ од Битола во понатамошниот текст “Претпријатието” е основано со Одлука на Владата на Република Македонија, број 23-6635/2 од 13.11.2001 година и со Одлука за дополнување на Одлуката за основање на Јавното Претпријатие „Стрежево“ Битола бр.19-4727/1-05 од 09.03.2006 година. ЈП „Стрежево” – Битола е запишано во трговскиот регистар Основниот суд во Битола, со решение Т.рег.1315/2001 од 19.11.2001 година и решение на Централниот регистар на Република Македонија од 16.03.2006 година со деловоден број 30420060000723. Основната главнина на ЈП „Стрежево” – Битола изнесува **8.688.409.153,00 денари**.

Седиштето на ЈП „Стрежево”- Битола е на улица „Булевар 1-ви Мај”бр.77 во Битола. Дејностите на Претпријатието се:

„Булевар 1-ви Мај”бр.77 во Битола. Дејностите на Претпријатието се:

- 01.61 – Помошни дејности за одгледување на посеви;
- 03.12 – Риболов во слатките води;
- 03.22 – Слатководна аквакултура;
- 35.11 – Производство на електрична енергија;
- 36.00 – Собирање, обработка и снабдување со вода;
- 41.10 – Развој на градежни преокти;
- 42.91 – Изграда и хидроградежни објекти;
- 49.39 – Друг патнички, копнен транспорт неспомнат на друго место;
- 56.30 – Подготовка и послужување на пијалоци;
- 71.12 – Инженерство и со него поврзано техничко советување;
- 93.11 – Работа на спортски објекти;

Најголемите приходи ЈП „Стрежево” – Битола сепак ги остварува од дејноста заведена под шифра НКД 36.00- Собирање, обработка и снабдување со вода.

Во Претпријатието постојат следниве сектори:

- Технички сектор;
- Сектор администрација;

Со Претпријатието управува и раководи:

- Управен одбор;
- Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење;
- Директор.

Директор на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО БИТОЛА во 2018 година е
Методија Граматковски – дипломиран електро инженер;

Матичниот број на Претпријатието е 5562538, а ЕДБ 4002978113467.

Просечниот број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период за 2018 година е 231, додека пак во претходната година изнесува 245.

БЕЛЕШКА 1. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**Основа за подготовка**

Финансиските извештаи годишната сметка на претпријатието се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со одредбите од член 469 а вв со член 474 од Законот за трговски друштва на РМ ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2007, и 64/2018 И 120/2018) и Правилникот за водење на сметководство ("Службен весник на РМ" 159/09 и 164/2010), и согласно точката ВО2 каде што се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ). Овој Правилник за водење сметководство ги содржи Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, толкувањата издадени од Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) од 1 до 17 и толкувањата на Постојниот комитет на толкувања (ПКТ) од ПКТ 7 до ПКТ 32.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Претпријатието ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа на мерење, освен ако не е поинаку наведено.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Претпријатието, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Претпријатието.

1.1. Користени проценки

При подготвување на Финансиските извештаи Претпријатието применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промена на околностите врз основа на која биле засновани, промени во окружувањето или нови информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на објективна вредност на побарувањата, вредносно усогласување (исправките) на залихите за да се сведат на нивната нето реализациона вредност и слично.

Годишната сметка, финансиските извештаи и објаснувачките белешки се прикажани во македонски денар (МКД). Функционалната валута на Друштвото претставува валутата на примарното економско опкружување во кое работи Друштвото и е македонскиот денар (МКД).

Известувачката валута во која се прикажани годишната сметка и објаснувачките белешки е македонскиот денар (МКД).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА

Годишната сметка на Друштвото е изготвена на база на историска набавна вредност.

Раководството ги изготви оваа Годишна сметка – финансиски извештаи и објаснувачките белешки врз основа на принципот на континуитет, земајќи ги во предвид тековните намери, веројатноста од продолжување со работењето и достапноста до финансиски извори на средства.

Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност член 474 од Законот за трговски друштва со фискалната и законска регулатива во Република Македонија.

Подготовката на Годишната сметка и објаснувачките белешки во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Македонија, бара користење на определени критични сметководствени проценки кои се базирани на најдобрите познавања на раководството на тековните настани и акции. Областите коишто бараат повисоко ниво на расудување и сложеност, или области каде што претпоставките и оценките се значајни за Годишната сметка се објавени во Белешка 4.

Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), која е известувачка и функционална валута на друштвото. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади македонски денари.

Правилници и други правни акти на Друштвото

Во согласност со членот 32 од Статутот на претпријатието, како и членот 375 од Законот за трговски друштва, во 2018 година во Друштвото се во примена на правилници, кои се потребни за непречено објавување на дејноста.

Во согласност со член 469 од Законот за трговски друштва друштвото составува:

- кои вклучуваат:

- **БИЛАНС НА СОСТОЈБА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА) (Образец 1);**
- **БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА) (Образец 2);**
- **ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО ГЛАВНИНАТА;**
- **ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ;**
- **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2018 година.**
- Применетите сметководствени политики и
- Други објаснувачки белешки, подготвени во согласност со прифатените Сметководствени стандарди во Република Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА**2.1. Основа за подготовка и чување на сметководствената евиденција**

Претпријатието ја чува својата сметководствена документација и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност со член 469, став 6 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2004, 83/2018); и Уредбата за контен план ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009 со соодветните дополнувања.) Согласно наведената Уредба, сметководствени стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните Сметководствени Стандарди за Финансиско известување (IFRS) објавени од страна на Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (IASB,) а објавени кај нас во ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009.)

Сметководствената регулатива на Република Македонија отстапува од барањата на МСФИ и МСС по однос на следното:

Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи ("Службен весник на Република Македонија" бр.34/02) и

Прирачникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за предвидена според МСС 1 - "Презентација на финансиските извештаи."

- Придружните финансиски извештаи се презентирани во формат пропишан за Доставувањето на годишните сметки кои може да се врши во канцелариите на Централниот регистар во хартиена форма или преку интернет страницата на Централниот регистар во согласност со Правилникот и условите за поднесување на годишна сметка во електронска форма („Сл.Весник на РМ“ бр.7/13)
- Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи ("Службен весник на Република Македонија" бр.34/02) и Прирачникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за предвидена според МСС 1 -"Презентација на финансиските извештаи."
- Таквата презентација отстапува од презентацијата на финансиските извештаи утврдена со одредбите на МСС 1 Презентација на финансиските извештаи, а покрај тоа, во поедини делови отстапува и од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.
- Друштвото врши проценување на застареност на финансиските инструменти во согласност со релевантната регулатива (Белешка 3.5.) Ваквата политика може да резултира во значително отстапување од износите кои би биле утврдени доколку истите се утврдуваат врз основа на дисконтирани идни готовински текови со примена на соодветни ефективни каматни стапки, како што се предвидува со одредбите на МСС 39 - "Финансиски инструменти: Признавање и мерење."

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност во прометот со финансиски инструменти, ниту пак постои расположивост на официјални пазарни информации. Поради тоа не може со:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА

- потполна сигурност да се утврди фер пазарна вредност во услови на непостоење активен пазар, како што тоа се бара со одредбите на МСС 32 - "Финансиски инструменти: обелоденување и прикажување" и МСС 39 "Финансиски инструменти: признавање и мерење."

Во подготовката на овие финансиски извештаи, претпријатието ги примени значајните сметководствени политики образложени во Белешка 3, кои базираат на сметководствените прописи и даночните прописи на Република Македонија.

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст. Овие политики

постојано се применувани на сите прикажани години, освен ако не е наведено поинаку.

2.2. Основа за подготовка и чување на сметководствената евиденција

Претпријатието ја чува својата сметководствена документација и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност со член 469, став 6 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2004, 192/2015); и Уредбата за контен план ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009 со соодветните дополнувања.) Согласно наведената Уредба, сметководствени стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните Сметководствени Стандарди за Финансиско известување (IFRS) објавени од страна на Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (IASB,) а објавени кај нас во ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009.)

Во подготовката на овие финансиски извештаи, претпријатието ги примени значајните сметководствени политики образложени во Белешка 3, кои базираат на сметководствените прописи и даночните прописи на Република Македонија.

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст. Овие политики постојано се применувани на сите прикажани години, освен ако не е наведено поинаку.

Официјална валута на Друштвата во Република Македонија е македонски Денар (" Денар") Сите износи во приложените финансиски извештаи и пропратните белешки се презентирани во илјади Денари, освен во случаи што се посебно наведени.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**3.1. ПРВИЧНО УСВОЈУВАЊЕ НА (МСФИ)**

Основните сметководствени политики применети при составување на Годишната сметка се наведени во понатамошниот текст. Овие политики постојано се применувани на сите прикажани години, освен ако не е наведено поинаку.

Износот на исправката на основна грешка треба да биде вклучен во утврдувањето на нето добивката или загубата за тековниот период. Споредбените информации треба да бидат презентирани како да се известени во финансиските извештаи за претходниот период треба да бидат презентирани дополнителни проформа информации, подготвени во согласност со точка 34, освен кога не е можно да се направи тоа.

Разликите во сметководствени проценки ќе се евидентираат тековно, или тековно но и во идните периоди (перспективно).

Како промена на сметководствената проценка се сметаат особено:

- вреднувањето на ненаплативите побарувања (тековно);
- застареноста на залихите (тековно) и
- корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата (тековно и идно).

3.1 Нематеријални средства (софтвер)

Нематеријално средство е средство што може да се идентификува и истото не поседува физичка субстанца (МСС 38.8).

Претпријатието има добиено копии од софтвер потребен за извршување на активностите од страна на својот оснивач и единствен сопственик.

Нематеријалните средства се без физичка содржина, а кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Научно истражувачко знаење;
- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Лиценци, патенти;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Увозни квоти;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- Е веројатно дека идните економски користи ќе му се препишат на нематеријалното средство;
- Набавната вредност на средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен корисен век се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен корисен век треба да се проверуваат и корегираат најмалку еднаш годишно.

Претпријатието во тековната 2018 година нема евидентирано нематеријални средства, исто како и во претходната 2017 година.

3.2. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, составени од земјиште и градежни објекти, се евидентирани по нивната ревалоризирана вредност, утврдена по пат на проценка извршена од независни овластени проценители, намалена за акумулираната амортизација кај градежните објекти. Останатите средства кои се состојат од постројки и опрема, се евидентирани по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација.

Набавната вредност вклучува и трошоци непосредно поврзани со процесот на набавка на средствата.

Амортизација на земиштето не се пресметува.

Амортизацијата на останатите средства се пресметува пропорционално со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Амортизација не се пресметува на инвестициите во тек.

3.2.1. Опрема и канцелариски мебел

Опремата и канцеларискиот мебел се водат во Извештајот за финансиска состојба по набавна вредност намалени за износот на акумулираната амортизација.

Набавната вредност претставува вредност на фактурата добиена од добавувачот, зголемена за зависните трошоци потребни да се доведе средството во употреба, намалена за добиени попусти.

Трошоците за поправка и одржување на средствата се евидентираат како трошоци на периодот.

Добивките или загубите што се јавуваат при продажбата или отпишувањето на средствата се утврдуваат како разлика меѓу проценетите нето приливи од продажба и се искажуваат како приход или расход во Билансот на успех.

3.2.2. Депрецијација (Амортизација)

При пресметка на амортизација друштвото самостојно ги утврдува стапките за пресметка на амортизација согласно Меѓународните сметководствени стандарди. Со оглед на фактот дека Република Македонија ги има прифатено во целост Меѓународните сметководствени стандарди, со кои е регулиран начинот на пресметување на амортизацијата и утврдувањето на висината на амортизационите стапки, друштвото треба при пресметка на стапките за амортизација да се води од животниот век на основните средства.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден на нивната набавка веднаш кога тие средства почнале да се користат.

Не се пресметува амортизација на земиштето и инвестициите во тек.

На средствата евидентирани на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите.

Исправка на основните грешки ќе се врши според МСС 8, точки 34-36)

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување. Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештај за финансиската состојба. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Разликите во сметководствени проценки ќе се евидентираат тековно, или тековно но и во идните периоди (перспективно).

Како промена на сметководствената проценка се сметаат особено:

- вреднувањето на ненаплативите побарувања (тековно);
- застареноста на залихите (тековно) и
- корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата (тековно и идно).

Износот на исправка на основна грешка која се однесува на претходни периоди треба да биде известен преку корегирање на почетно салдо на задржаната добивка. Споредбените информации треба да бидат повторно искажани, освен доколку не е можно да се направи тоа. (алтернатива: според МСС 8 точки 38-40).

Износот на исправката на основна грешка треба да биде вклучен во утврдувањето на нето добивката или загубата за тековниот период. Споредбените информации треба да бидат презентирани како да се известени во финансиските извештаи за претходниот период треба да бидат презентирани дополнителни проформа информации, подготвени во согласност со точка 34, освен кога не е можно да се направи тоа.

Ревалоризацијата според претходните ОПСП на ставките на недвижности, постројки, опрема и нематеријални средства, на датумот на преминувањето на МСФИ ќе ја признае како набавна вредност (алтернатива: објективна вредност).

Евентуалната загуба заради оштетување, која според претходните ОПСП не била признаена, согласно МСФИ ќе биде признаена веднаш и за истата ќе се изврши намалување на вредноста на овие средства на товар на тековните расходи. (Ако се применува основниот третман, ревалоризационата резерва (ревалоризационен

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА

вишок) што произлегува од ревалоризацијата извршена според претходните ОПСП ќе биде признаена во задржаната добивка на датумот на преминувањето (соодветна потставка на задржаната добивка) и истата ќе биде обелоденета во забелешките кон финансиските извештаи. (Ако се применува алтернативата:) Ревалоризационата резерва (ревалоризационен вишок) ќе претставува посебна ставка во рамките на главнината.

Во врска со амортизацијата треба да се истакне фактот дека во член 30 од Законот за водостопанство се наведени основите за утврдување на надоместоци на водостопанското претпријатие за дадените услуги за кои се донесува одлука на која согласност дава Владата на Република Македонија. При утврдувањето на надоместоците:

- се пресметува целосниот трошок на испорачаната вода на корисниците;
- надоместокот за услуги за наводнување и одводнување да биде единствен и заснован врз исти критериуми за целиот систем, освен за деловите од системот кадешто постои значителна разлика во трошоците која влијае врз висината на надоместокот, како што е друг извор на вода или област која користи пумпи;
- во надоместоците за услуги се вклучуваат трошоци за одржување и работење на системот, резервни делови, замена на истрошените постројки и објекти и покривање на ризици од суша, поплава или случајна штета;
- при користење на иста инфраструктура од повеќе корисници, плаќањето на надоместокот за услуги да биде пропорционално на количините на вода по корисник;
- амортизацијата може да биде вклучена во надоместокот за услугата доколку реалниот трошок вклучува камата и поврат на главницата на кредит, кадешто овие дополнителни трошоци треба да бидат повратени во подеднаков однос од сите корисници.

Во прилог на претходното е и последната алинеа од член 30 укажува дека претпријатието не може да се очекува да ја покрие амортизацијата од надоместоците кога амортизацијата не влегува при пресметката на истите, или може да биде вклучена само во надоместокот за услугата доколку реалниот трошок вклучува камата и поврат на главницата на кредит.

Депрецијацијата на опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

Проценетиот век на употреба и стапките на депрецијација за поголемите класи опрема и канцелариски мебел се наведени подолу:

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите и опремата, е како што следи:

Назив на средството	Корисен век	Процент на амортиз.
Недвижности	10 до 40 години	2,5 до 10 %
Опрема	10 до 20 години	5 % до 10 %
Алат, погонски и канцелариски материјал	4 до 5 години	20 % до 25 %
Компјутерска опрема и софтвер	4 години	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	4 до 5 години	20 % до 25 %
Нематеријални средства	10 до 20 години	5 % до 10 %

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА

состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност.

Странски валути

а) Функционална и известувачка валута

Ставките вклучени во Годишната сметка и објаснувачките белешки на друштвото се мерени користејќи ја валутата на основната економска средина во којашто работи друштвото (“функционална валута,,).

Годишната сметка и објаснувачките белешки се претставени во македонски денари (“МКД”), којашто е функционална и известувачка валута на друштвото.

б) Трансакции во странска валута

Деловните трансакции искажани во странска валута се искажани во функционалната валута, Македонски денари (МКД), со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Побарувањата и обврските во странска валута се искажани во денари по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период и за истите постои аналитика во странска валута. Добивките и загубите кои произлегуваат од подмирувањето на такви трансакции и од искажувањето на монетарните средства и обврски назначени во странски валути според курсот на датумот на известување се вклучени во билансот на успех.

Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска вредност, назначени во странска валута, се курсираат користејќи го девизниот курс на денот на трансакцијата.

Немонетарните ставки кои се евидентирани по објективна вредност, деноминирана во странска валута, се курсираат користејќи ги девизните курсеви на датумот кога е определена објективната вредност.

Странските валути со кои работи друштвото во главно се еврото (ЕУР. Девизните курсеви кои се користат за искажување на 31 декември 2018 и 2017 година се следниве:

	31 декември 2018	31 декември 2017
	МКД	МКД
ЕУР	61.6250	61.4907
УСД	54.3143	51.2722

Годишната сметка и објаснувачките белешки се претставени во македонски денари (“МКД”), којашто е функционална и известувачка валута на друштвото.

3.3. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

Побарувањата за запишан, а неуплатен капитал ќе се искажуваат по номинална вредност на запишаниот капитал, согласно актите на друштвото (сукцесивна уплата на запишаниот капитал).

Капиталот кој нема да биде уплатен, согласно роковите и условите пропишани со актите ќе биде поништен.

3.4. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, договори за франшиза, авторски права, издатоци за развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права и гудвил (godwill).

Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив кон друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход во моментот на неговото настанување (трошоци за развој).

Издатоците за истражување не се третираат како средство.

Основа за вреднување на нематеријалните средства е:

- 1) начинот на нивното стекнување;
- 2) очекуваниот период на добивање на економска корист и
- 3) можноста да се продадат.

Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност.

Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, договори за франшиза, авторски права, издатоци за развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права и гудвил (Goodwill).

Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив кон друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход во моментот на неговото настанување (трошоци за развој).

Издатоците за истражување не се третираат како средство.

Софтвер – трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права во врска со изработката или дистрибуцијата на производи, се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта, се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок за набавка на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување, кои се вклучуваат во расходите на тековниот период.

3.5. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА - НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (НПО)

Материјалните средства се признаваат по трошокот на набавка, под услов, истиот да може сигурно да се измери.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или објективната вредност на друг надомест даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба (трошоци за: подготовка на местото (рамнење, потпорни ѕидови, канали за одводнување, трошоци за рушење на стари градби), испорака и манипулација, инсталирање и монтажа, услуги на стручни лица и слично).

Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да се дојде до конечната куповна цена.

Вредноста на инвестиционите вложувања ја зголемува набавната вредност и на овој начин зголемената основица подлежи на амортизација.

Набавката на средствата може да се реализира и со размена за друго средство, односно за хартии од вредност.

Ако таквата вредност не е позната тогаш истата се определува според објективната вредност на отстапеното долгорочно материјално средство, односно според објективната вредност на хартиите од вредност.

Цената на производство се утврдува согласно МСС 2 – Залихи.

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството.

Векот на употреба на материјалните средства образложен во точка **3.2.2. Депрецијација како и основицата и стапките на амортизацијата.**

Земјиште и уметнички дела не подлежат на амортизација.

Основица за пресметка на амортизација е набавната вредност на средството. Ако реално може да се процени остатокот на вредноста, за овој износ се намалува основицата за амортизација.

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува со праволиниска метода во периодите на векот на употреба согласно точка 17.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите.

На средствата евидентирани на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација.

3.6. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕНА ДОЛГОРОЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување, без трошоците на камати ако се купени на кредит. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот на вложување.

Пазарните хартии од вредност (наменети за тргување), се мерат според тековната пазарна цена (берзанска цена).

Непазарните хартии од вредност (расположиви за продажба), се мерат според проценетата објективна вредност.

Останатите долгорочни финансиски вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност.

Сопствените (резорски) акции, односно откупениот сопствен удел, ќе се водат како намалување на запишаниот и уплатен капитал, според трошокот на стекнување – истовремено или во рок од две години. Уделот на сопствените акции, односно удели, може да биде до 10% од основниот капитал.

Исправката (вредносното усогласување) на вложувањата, се спроведува во периодот на признавањето на неможноста за наплата на дел или на вкупното побарување на товар на расходите на периодот.

Отписот на побарувањата по основ на вложувања се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука соодветниот орган на друштвото.

3.7. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ

Во извештајот за финансиската состојба, залихите се искажуваат по пониска набавна или нето реализациона вредност.

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува на товар на расходите во тој период.

Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се однесуваат на набавката.

Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на работење, намалена за продажните трошоци.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при издавањето во употреба.

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажа и автомобилските гуми се евидентираат според трошоците на набавката.

Ситниот инвентар во употреба, се отпишува еднократно при ставање во употреба (алтернатива: при самата набавка).

Намалувањето на вредноста на залихите, се спроведува во време на редовните месечни и годишниот попис, а врз основа на проценка на оштетеност, рок на употреба, дотраеност на залихите и слично.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање (сведување) по пат на отпис до нето реализационата вредност.

Трошоците на управата и продажбата (управно – продажна режија) не се вклучуваат во вредноста на залихите.

Намалувањето на вредноста на залихите на недовршеното производство, полупроизводи.

Залихите на трговски стоки во продавниците се водат по продажни цени со вклучен данок на додадена вредност и пресметана разлика во цени.

3.8. ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ПОБАРУВАЊА

Побарувањата од купувачите се искажуваат според нивната објективна вредност, намалена за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредност на побарувањата од купувачите, се прави кога постојат показатели дека побарувањата не можат да се наплатат. Отписот на побарувањата по пат на исправка на вредноста се врши на товар на расходите за периодот.

За сите побарувања од купувачи кои не се наплатени во договорениот рок се пресметува затезна камата.

Побарувањата од подружници и други претпријатија, побарувањата од купувачите, побарувањата за повеќе исплатени износи од добивката, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите, намалени

за работи и попусти во цената, согласно склучениот договор, односно одлуката за исплата. Побарувањата кои се искажани во девизи се пресметуваат според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација. Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

Износот на резервирањето претставува разлика меѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање.

Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација. Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

ОПИС НА ПОБАРУВАЊА НА ДЕН 31.12.2018 година.	ИЗНОС ВО ДЕНАРИ
Побарувања од 0-90 денови	20.131.059
Побарувања од 91-180 денови	376.177
Побарувања од 181-365 денови	6.624.460
Побарувања од 366-1096 денови	22.056.735
ВКУПНО	49.188.431
Недоспеани побарувања	18.305.804
Останати побарувања	0
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА	67.494.235

Преглед на неплатени фактури на ден 31.12.2018 година.	ИЗНОС ВО ДЕНАРИ
Задоцнети фактури од 0-90 денови	674.466
Задоцнети фактури од 91-180 денови	48.842
Задоцнети фактури од 181-365 денови	22.506
Задоцнети фактури од 366 - 1095 денови	0
Задоцнети фактури над 1096 денови	2.327.258
ВКУПНО	3.073.072
Недоспеани фактури во земјата	3.718.466
Недоспеани фактури во странство	920.000
ВКУПНО	7.711.538

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување, без трошоците на камати ако се купени на кредит. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот на вложување.

Останатите долгорочни финансиски вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност.

Отписот на побарувањата по основ на вложувања се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука соодветниот орган на претпријатието.

3.9. НАДОМЕСТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Придонеси за задолжително социјално осигурување - пензиско осигурување

Претпријатието има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Претпријатието, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

3.10. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вложувањата во хартии од вредност се искажуваат според методот на трошоците на вложување.

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се признаваат во тековни приходи.

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност.

3.11. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕНА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ)

Парите на сметките во денари кај деловните банки, се водат во номинални износи, според доставениот извод за состојбата на прометот на соодветните сметки.

Парите во благајна во денари, се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на билансирањето.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на Извештајот за парични текови:

3.12. ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Се применуваат одредбите од Законот за данок на добивка со кој, се уредува начинот на оданочување на добивката, стапката по која се пресметува данокот на добивка, обврзниците за плаќање на данокот на добивка, даночната основа за пресметување на данокот на добивка, роковите за плаќање на данокот на добивка, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на данокот на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка го врши обврзникот на данокот на добивка согласно Законот и Правилникот за данок на добивка.

Обврзник на данокот на добивка е правно лице резидент на Република Македонија кој остварува добивка од вршење на дејност во земјата и странство.

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Билансот на успех.

3.13. ПОЛИТИКА ЗА АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат.

Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА

Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.14. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАПИШАНИОТ КАПИТАЛ (УДЕЛИ)

Капиталот ја претставува номиналната вредност на вложените средства.

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Основната главнина на Претпријатието изнесувала 8.688.409 илјади денари, но со константно прикажување на загуба оваа главнина е намалена и сегашната вредност на капиталот на ЈП Стрежево Битола изнесува 2.281.360 илјади денари (2.740.218 илјади денари во 2017 година). Сите досегашни констатирани загуби во изминатите години се покриени на терет на капиталот, а се одобрени со Одлука и согласност од страна на Владата на Република Македонија.

Во врска со капиталот на ЈП Стрежево Битола посебно се истакнуваат следниве констатации:

- Со Одлука бр.23-6635/2 од 13 Ноември 2001 година, донесена од Владата на Република Македонија е основано Јавното Претпријатие Стрежево Битола;
- Со Решение Трег.бр 1315/2001 во Основниот суд во Битола извршена е регистрација на ЈП Стрежево Битола со оснивачки влог од 8.688.409 илјади денари;
- Во сметководствената евиденција на 31 Декември 2001 година вредноста на средствата, односно капиталот изнесува 6.147.382 илјади денари, што упатува на нереално евидентирање на оснивачкиот влог. Имено, при регистрирањето на ЈП Стрежево Битола во 2001 година е направен превид од страна на Владата на Република Македонија и наместо да се впиши како оснивачки влог капиталот на ЈП Стрежево Битола во износ од 6.147.382 илјади денари, во Извештајот за финансиската состојба како оснивачки влог е впишана набавната вредност на основните средства во износ од 8.688.409 илјади денари. Овој износ како оснивачки влог регистриран е и во

тековната состојба од страна на Централниот регистар. Покрај оваа формална грешка во прикажување на оснивачкиот влог, треба да истакнеме дека почнувајќи од 2001 година па заклучно со 2018 година ЈП Стрежево Битола покажаната загуба ја покрива на терет на запишаниот капитал. Тоа најдобро може да се види од прегледот во БЕЛЕШКА 12.1.

Од оваа прикажана табела може да се заклучи дека постои почетна неусогласеност (при регистрирањето на ЈП Стрежево Битола во 2001 година) помеѓу основната главнина прикажана во Тековната состојба во износ од 8.688.409 илјади денари и почетната билансна основна главнина во износ од 6.147.382 илјади денари и потоа неусогласувањето продолжува со покривање на тековната загуба на терет на капиталот, така што основната билансна главнина на 31.12.2017 година, (од билансот предаден во ЦРРМ е 2.281.360 илјади денари е на ден 31.12.2018 година) , додека пак во Тековната состојба останува непроменета во износ од 8.688.409 илјади денари.

**3.15. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА
(РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕН ВИШОК)**

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност.

3.15.1. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност. (Ако не применува мерење на нетековните средства според објективната вредност нема да има ставка во Билансот на состојба насловена на ревалоризационен вишок). Ревалоризациониот вишок ги покрива загубите кои произлегуваат од нетековните средства. Остатокот по ова покривање ќе се пренесе во задржана добивка.

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката и тоа посебно за законските резерви, посебно за статутарните резерви и за останатите резерви.

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Претпријатието е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Претпријатието. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите.

3.16. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАДРЖАНАТА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВКА / ЗАГУБА

Акумулираните добивки / (загуби) ги вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на управата, а во согласност со Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот.

3.17. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Акумулираните добивки / (загуби) ги вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на управата, а во согласност со Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот.

Добивката или загубата во тековната година во билансот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на собранието / собирот на содружници и според одредбите на Законот за трговските друштва.

Авансот на добивка може да се исплатува ако меѓу пресметковниот период искажува добивка и ако не постои пренесена загуба.

3.18. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврските спрема поврзаните претпријатија, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

Овие обврски се класифицираат како долгорочни доколку на датумот на Билансот на состојба, рокот на доспевање им е над 12 месеци.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето, но и на крајот на секој месец во случај на отплата на долгови.

Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции, оштети и отпремнини.

3.19. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ОБВРСКИ

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган.

Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на Билансот на состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

3.20. ПОЛИТИКА ЗА ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои

со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, според МСС 18, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди се евидентираат во корист на временските разграничувања, а за кои не било искажано соодветно побарување.

Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

3.21. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи (собирање, обработка и снабдување со вода) се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи од сопственоста на стоките. Претпријатието не задржува вистинска контрола врз продадените стоки (испорачана количина на вода);
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Претпријатието;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
 - веројатно е дека Претпријатието ќе има прилив на економски користи;
 - степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
 - трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат;
- и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Претпријатието од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

Овие приходи се признаваат на следните основи:

- **Камати:** се признаваат сразмерно на времето за кое се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивидендите кои не произлегуваат од вложувањата евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на акционерите за примање на истите.

Покрај наведените основи, Претпријатието остварува приходи и со државна поддршка кога истото под одредени услови добива материјални и монетарни ресурси. Државната поддршка поврзана со средствата што се деприцираат најпрво се признава во Билансот на сосостојба како средства и одложени приходи, а потоа во Билансот на

успехот sukcesивно со користењето на средствата и со пресметката на амортизација, одложените приходи се пренесуваат во пресметани приходи за тековната година.

Во врска со приходите треба да се истакне дека истите аналитички се разграничени и тоа како приходи од главна дејност, приходи од споредна дејност и останати приходи. Приходите од главна дејност се:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА

- Приходи од воден надомест од индивидуални земјоделци;
- Приходи од вода за земјоделци – правни лица;
- Приходи од вода за индустрија – правни лица;
- Приходи од водоснабдување;
- Приходи од производство на електрична енергија;
- Приходи од технолошка вода.

Во приходите од споредна дејност спаѓаат:

- Приходи од риба;
- Приходи од влезници од риболовство;
- Приходи од извршени услуги;

Во останати приходи спаѓаат:

- Приходи од камати;
- Приходи од отписи;
- Приходи од дивиденда;
- Наплатени трошоци при извршување;
- Приходи од капитална добивка
- Приходи од наплатени штети;

Во врска со приходите треба да се истакне дека цените за водениот надомест и испорачаната количина на вода се базираат на веќе усвоената методологија модифицирана во 2014 година) која претходно е цитирана. Исто така согласно законските прописи, ЈП Стрежево Битола има потпишано долгорочни договори со правни лица од електростопанството, индустријата и земјоделието за користење на водата, а исто така има потпишано договори со индивидуалните земјоделци.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

За приходите што не се дефинирани со овој акт, се применува Меѓународниот сметководствен стандард 18 и другите стандарди

3.21.1. Приходи од државни поддршки

Неусловените државни поддршки поврзани со биолошките средства се признаваат како приход во Извештајот за сеопфатна добивка кога помошта е примена или треба да се прими. Останатите државни поддршки се признаваат иницијално како разграничени приходи кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката.

Поддршките кои ги надоместуваат настанатите трошоци се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците. Поддршките кои ја надоместуваат набавната вредност на средствата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на систематска основа во текот на употребниот период на средството.

3.22. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Расходите се признаваат согласно точка 78 до 80 и 94 до 98 од Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата (точки 94-98 од Рамката).

Нето плати	2018 износ во 000 MKD	2017 износ во 000 MKD
Во месец Јануари	6.749	7.178
Во месец Јуни	6.859	7.376
Во месец Декември	6.725	6.590

Во врска со трошоците за ПТТ услугите треба да се истакне фактот дека начинот на користење на фиксните и мобилните телефони во поглед на ограничувањата е поткрепен со Одлуки за максимално дозволени износи на одговорните лица вклучувајќи го и генералниот директор. Овие одлуки се целосно усогласени со препораките дадени од страна на Владата на Република Македонија (под.бр.51- 17/166 од 11.06.2010 година).

За сите пречекорувања над дозволените трошоци направени од страна на вработените при користењето на мобилните телефони, вишокот на направениот износ им се задржува при исплатата на плата. Трошоците за репрезентација се во разумни граници и се јавуваат на различни организациони нивоа, а директорот на ЈП Стрежево Битола има дава претходна согласност на лицата кои можат да дадат и потпишат репрезентација.

3.23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Поврзани субјекти, со кои претпријатието има трансакции во нормалниот тек од деловното работење.

3.24. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти.

3.25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на претпријатието на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3.26. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Средства, обврските, приходите и расходите за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ и МСС.

Овој акт се применува на финансиските извештаи кои се составуваат за деловната 2014 година и за следните години.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Презентацијата на финансиските извештаи задолжително му наложува на раководството на претпријатието да користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки, што имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на ден на датумот на финансиските извештаи, како и приходи и расходи настанати во тек на периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се базираат на расположивите информации на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

4.1 - Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

За нематеријалните и материјалните средства кои се евидентирани по набавна вредност, не се користени дополнителни методи за повторна проценка на датумот на известувачкиот период.

Побарувањата се проценети врз основа на објавената сметководствена политика на денот на известувачкиот период, според рочноста.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Кои сметководствени политики се промениле во тековниот период во однос на претходниот пресметковен период и од што се состојат тие промени е следниот чекор во прилог на белешките. Разликите треба да се квантифицираат и треба да се искаже како тие влијаат на одделни позиции на Билансот на состојба и Билансот на успех, така што овие биланси да бидат споредливи во тековната со претходната известувачка година.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК**6.1.) Ризик од финансирање Показател на задолженост**

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерска главнина, резерви и акумулирана (загуба) / добивка.

Сопственикот врши редовно следење на кредитната задолженост:

6.2. Девизен ризик

Долгорочните обврски по кредити и обврските спрема странските добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини, претпријатието не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик.

6.3.) Каматен ризик – промени на девизен курс

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки.

Претпријатието редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

Утврдување на објективна вредност

Претпријатието располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА
ДАНОК ОД ДОБИВКА**

Се применуваат одредбите од Законот за данок на добивка со кој, се уредува начинот на оданочување на добивката, стапката по која се пресметува данокот на добивка, обврзниците за плаќање на данокот на добивка, даночната основа за пресметување на данокот на добивка, роковите за плаќање на данокот на добивка, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на данокот на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка го врши обврзникот на данокот на добивка согласно Законот и Правилникот за данок на добивка.

Обврзник на данокот на добивка е правно лице резидент на Република Македонија кој остварува добивка од вршење на дејност во земјата и странство.

3.25. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Средства, обврските, приходите и расходите за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ и МСС.

Овој акт се применува на финансиските извештаи кои се составуваат за деловната 2015 година и за следните години.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

За нематеријалните и материјалните средства кои се евидентирани по набавна вредност, не се користени дополнителни методи за повторна проценка на датумот на известувачкиот период.

Побарувањата се проценети врз основа на објавената сметководствена политика на денот на известувачкиот период, според рочноста.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Кои сметководствени политики се промениле во тековниот период во однос на претходниот пресметковен период и од што се состојат тие промени е следниот чекор во прилог на белешките. Разликите треба да се квантифицираат и треба да се искаже како тие влијаат на одделни позиции на Билансот на состојба и Билансот на успех, така што овие биланси да бидат споредливи во тековната со претходната известувачка година.

Најчести промени кои во сметководствените политики се јавуваат со усвојувањето на МСС се презентирани подолу.

6.) ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

6.1.) Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици.

Поради тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се

остварени во македонски денари (МКД), функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на тоа, целта на Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови.

Проширувањето на асортиманот и внимателно вклучување на новите производи во понудата на друштвото, како и промотивните активности за запознавањето на квалитетот и асортиманот на производите и други маркетиншки активности претставуваат одговор на друштвото за соочување со пазарниот ризик.

6.2.) Каматен ризик – промени на деизен курс

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции.

Друштвото нема значајни каматосни побарувања. Според тоа, промената на пазарните каматни стапки нема влијание врз приходот од камати и паричните текови од редовното работење.

Каматниот ризик на кој е изложено Друштвото, произлегува од обврските по основ на кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан на паричните текови. Кредитите одобрени со фиксна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик на објективна вредност.

Менаџментот на Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

6.3.) Кредитен ризик

Кредитниот ризик се дефинира како ризик од неисполнување на обврската од едната страна предизвикувајќи загуба за другата страна.

Друштвото е изложено на кредитен ризик преку оперативните активности и одредени финансиски активности.

Процесот на управување на кредитниот ризик од оперативните активности вклучува превентивни мерки како проверка на кредибилитетот, корективни мерки при деловни трансакции, како на пример прекин на активности и наплата по завршување на правниот процес, судски спорови. Задоцнетите наплати се следат преку посебни процедури врз основа на типот на купувач, класата на кредитот и износот на долгот. Кредитниот ризик се контролира преку проверка на кредибилитетот, со што се утврдува задолженоста на купувачот, при што кредитниот лимит се утврдува врз основа на претходните трансакции

6.4) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Дополнителен износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки

Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според девизни валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Редовни проекции на паричните текови се подготвуваат и надополнуваат од страна на сметководствениот оддел.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото кое се обидува да изгради соодветна рамка за управување со овој ризик, како и со барањата за управување со ликвидноста.

6.5) Даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени.

Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коицидира со интерпретациите на менаџментот. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години.

6.6) Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка за акционерите и бенефиции за останатите содружници, како и да одржува оптимална структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал.

Финансиски инструменти

Ризик на финансирање

Претпријатието својата деловна активност ја финансира со средства од тековното работење, па според тоа не е изложено на финансиска задолженост заради фактот што не користи долгорочни кредити и нема долгорочни обврски. Претпријатието континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа на финансискиот ризик која со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година.

А) Вкупна задолженост

ОПИС	2018 година	2017 година
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	14.812	19.688
Вкупни средства	2.149.150	2.387.553
% на учество вкупни обврски/вкупни средства	(0,68)	(0,83)

6.6. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувања расположиви за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективна вредност на финансиски средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност, со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум една година од датумот на билансот на состојба

6.7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.7.1) Ризик од финансирање - Показател на задолженост

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерска главнина, резерви и акумулирана (загуба) / добивка.

Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Вкупниот капитал е пресметан како главнина зголемена за нето обврските по позајмици.

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Овој показател се пресметува како однос меѓу обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Друштвото континирано го следи ризикот од финансирање преку показателот на задолженост, преку соодветна анализа која со состојба на:

(во илјади денари)

Година	2018	2017
Опис на елементите		
Обврски по кредити	0	0
Пари и парични еквиваленти	95.965	6.202
Нето обврски	95.965	6.202
Вкупен капитал	2.045.681	2.281.360
Процент % на задолженост	46,91	27,18

6.7.3. Девизен ризик

Долгорочните обврски по кредити и обврските спрема странските добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на девизните курсеви. Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик.

6.7.4.) Каматен ризик – промени на девизен курс

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции.

Претпријатието нема значајни каматоносни побарувања. Според тоа, промената на пазарните каматни стапки нема влијание врз приходот од камати и паричните текови од редовното работење.

Каматниот ризик на кој е изложено, произлегува од обврските по основ на кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан на паричните текови. Кредитите одобрени со фиксна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик на објективна вредност.

Претпријатието редовно ја следи изложеноста на каматен ризик

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е следното:

(во илјади денари)

Финансиски средства	2018	2017
Некаматоносни		
Пари и парични еквиваленти	75.742	6.202
Побарувања од купувачи	67.734	112.185
Останати побарувања и позајмици	214	50
Вложувања во придружни друштва	-	

(во илјади денари)

Финансиски обврски	2018	2017
Некаматоносни		
Обврски кон добавувачи	7.844	12.853
Останати тековни обврски	6.967	7.648
Кредити од банки	0	0
Каматоносни со фиксна камата		
Позајмици		

6.7.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември 2018 година според нивната доспеаност.

БЕЛЕШКА 7. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 2018

(ВО ДЕНАРИ)

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	Градежни објекти	Постројки и Опрема	Материјални сред.во подготовка	Вкупно
Салдо на 01.01.2018	8.728.027.542	211.472.216	11.062.012	8.950.561.770
Зголемување во годината	1.444.743	1.621.815	0	3.066.558
Оттѓување		-10.833.782	0	-10.833.782
Салдо на 31.12.2018	8.729.472.285	202.260.249	11.062.012	8.942.794.546
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
На 01.01.2018	6.544.526.222	186.398.500	0	6.730.924.722
Амортизација за годината (нето)	260.982.140	7.924.964	0	268.907.104
Амортизација за оттѓување		-10.796.490	0	-10.796.490
На 31.12.2018	6.805.508.362	183.526.974	0	6.989.035.336
НЕТО ВРЕДНОСТ				
На 31.12.2018	1.923.963.923	18.733.275	11.062.012	1.953.759.210
На 01.01.2018	2.183.501.320	25.073.716	11.062.012	2.219.637.048
НАБАВНА ВРЕДНОСТ				
Салдо на 01.01.2017	8.701.796.622	208.049.876	18.440.508	8.928.287.006
Зголемување во годината	26.230.920	9.931.774	11.033.096	47.195.790
Оттѓување	0	-6.509.434	-18.411.592	-24.921.026
Салдо на 31.12.2017	8.728.027.542	211.472.216	11.062.012	8.950.561.770
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
На 01.01.2017	6.285.062.397	184.384.377	0	6.469.446.774
Амортизација за годината (нето)	262.373.908	8.579.339	0	270.953.247
Амортизација за оттѓување	-2.910.083	-6.565.206	0	-9.475.289
На 31.12.2017	6.544.526.222	186.398.510	0	6.730.924.732
НЕТО ВРЕДНОСТ				
На 31.12.2017	2.183.501.320	25.073.706	11.062.012	2.219.637.038
На 01.01.2017	2.416.734.225	23.665.499	18.440.508	2.458.840.232

Сите средства со кои располага друштвото се користат за вршење на дејноста и за обавување на неговите активности.

БЕЛЕШКА 7.1. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА 2018 (ВО ДЕНАРИ)

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	<i>Повеќе годишни насади</i>	<i>Средства во подготовка</i>	Вкупно
Салдо на 01.01.2018	0	278.218	278.218
Зголемување во годината	0	0	0
Намалување како резултат на продажби	0	0	0
Трошоци за амортизација на биолошки средст	0	0	0
Состојба на 31.12.2018 (тековна година)	0	278.218	278.218
Нетековни средства	0	278.218	278.218
Тековни средства	0	278.218	278.218
Салдо на 01.01.2017	0	278.218	278.218
Зголемување како резултат на набавки	0	0	0
Намалување како резултат на продажби	0	0	0
Салдо на 31.12.2017	0	278.218	278.218
ВКУПНО БИОЛОШКИ СРЕДСТВА	0	278.218	278.218

Сите средства со кои располага друштвото се користат за вршење на дејноста и за обавување на неговите активности.

БЕЛЕШКА 8. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Вложувања во конвертибилни обврзници	9	9
ВКУПНО	9	9

БЕЛЕШКА 9. ЗАЛИХИ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Залихи на сировини и материјали	5.907	4.064
Залиха на резервни делови и ситен инвентар	30.045	30.055
Недовршени производи и полупроизводи	5.825	5.097
Готови производи	0	-
Залиха на трговски стоки	215	206
	41.993	39.422

Од претходниот преглед може да се констатира дека залихите за резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми се најзначајана ставка во износ од 30.045 илјади денари или 71,54% од вкупната залиха.

Залихата на недовршено производи и полупроизводи е во износ од 5.825 илјади денари или 13,87% од вкупната залиха на Претпријатието.

Залихата на сировини и материјали е во износ од 5.907 илјади денари или 10,31% од вкупната залиха.

Ситниот инвентар се отпишува со калкулативен отпис, и тоа 100% при ставање на истиот во употреба. Залихите на готовите производи и трговските стоки се водат по набавни цени, а на крајот на пресметковниот период со пописот, се сведуваат на пониската набавна или нето реализациона вредност.

БЕЛЕШКА 10. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Побарувања од купувачи	140.545	182.711
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	(72.811)	(70.526)
ВКУПНО	67.734	112.185

Побарувањата од купувачите во тековната 2018 година се однесуваат на купувачи во земјата во износ од 67.734 илјади денари или 95,73% од вкупните краткорочни побарувања и краткорочни вложувања. Сомнителните и спорните побарувања се во износ од (72.811) илјади денари, исправка на вредноста износ од (70.526) илјади денари во 2017 година, а за истите е спроведена и соодветна резервација (исправка на вредноста на побарувањата) во целокупниот износ.

Согласно својата деловна политика претпријатието кога ќе оцени дека постои големо сомневање на можноста за наплата на побарувањата од купувачи, односно ако не постои можност за наплата на тие побарувања, врши исправка на вредноста на тие побарувања или вредносно усогласување на вредноста на ненаплатените побарувања. Но продолжува да ги евидентира во своите извештаи како средство и исправка на средството, за да ја следи нивната евентуална наплата.

БЕЛЕШКА 11. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Побарувања од државата по однос на даноци	6	9
Побарувања за повеќе платен данок од добивка	0	9
Побарувања од вработените	35	41
Останати побарувања – осигурителни друштва	172	44
	213	103

БЕЛЕШКА 12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Парични средства на Жиро сметка	75.644	5.925
Парични средства во благајна	98	276
ВКУПНО	75.742	6.202

БЕЛЕШКА 13. ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Депозит во банка	10	0
Хартии од вредност	20.020	0
Вредносно усогласување	193	0
ВКУПНО	20.223	0

БЕЛЕШКА 14 АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (АВР)

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
АВР	2.807	2.813
ВКУПНО	2.807	2.813

Активните временски разграничувања во тековната 2018 година се во износ од 2.808 илјади денари, а во претходната 2017 година во вкупен износ од 2.813 илјади денари, и истите како претходната така и во тековната година се однесуваат на исплати по осигурителни полиси од осигурително друштво.

БЕЛЕШКА 15. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

(во илјади денари)

	2018	2017
Основна главнина	2.281.361	2.740.218
Законски резерви	0	0
Акумулирана добивка	0	0
Останати резерви	0	0
Пренесена загуба	0	(228.967)
Загуба за деловната година	(235.680)	(229.891)
ВКУПНО	2.045.681	2.281.361

Од овој преглед јасно се гледа структурата на капиталот, резервите, акумулираната добивка и загубата за тековната во однос на предходната 2018 година.

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 7.

БЕЛЕШКА 15.1. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Р број	Датум	Опис	Вредност
1		Набавна вредност на основните средства	8.688.409.000
2	01.01.2000	Капитал	8.688.409.000
3	31.12.2000	Загуба	-2.199.986.819
4	31.12.2000	Капитал	6.488.422.181
5	31.12.2001	Загуба	-173.952.575
6	31.12.2001	Капитал	6.314.469.606
7	31.12.2002	Ревалоризација	-167.087.330
8	31.12.2002	Загуба	-167.087.330
9	31.12.2002	Капитал	6.147.382.276
10	31.12.2003	Загуба	-171.994.783
11	31.12.2003	Капитал	6.042.372.044
12	31.12.2004	Загуба	-248.101.084
13	31.12.2004	Капитал	5.794.270.960

-167.087.330

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА

14	31.12.2005	Загуба	-266.460.868
15	31.12.2005	Капитал	5.525.810.092
16	31.12.2006	Амортизација на Ски лифтови	-261.507.013
17	31.12.2006	Загуба	5.266.303.079
18	31.12.2006	Капитал	-1.599.740
19	31.12.2007	Амортизација на Ски лифтови	-289.526.607
20	31.12.2007	Загуба	4.975.176.732
21	31.12.2007	Капитал	-1.277.719
22	31.12.2008	Амортизација на Ски лифтови	-258.661.317
23	31.12.2008	Загуба	4.715.237.696
24	31.12.2008	Капитал	-636.352
25	31.12.2009	Загуба	-246.702.473
26	31.12.2009	Капитал	4.467.898.870
27	31.12.2010	Загуба	-257.411.937
28	31.12.2010	Капитал	4.210.486.933
29	31.12.2011	Загуба	-230.336.658
30	31.12.2011	Капитал	3.980.150.275
31	31.12.2012	Загуба	-249.231.511
32	31.12.2012	Капитал	3.730.918.764
33	31.12.2013	Загуба	-262.762.740
34	31.12.2013	Капитал	3.206.641.114
35	31.12.2014	Загуба	-261.514.911
36	31.12.2014	Капитал	2.291.847.830
37	31.12.2015	Загуба	-244.793.283
38	31.12.2015	Капитал	2.961.847.830
39	31.12.2016	Загуба	-228.966.663
40	31.12.2016	Капитал	2.504.538.292
41	31.12.2017	Капитал	2.281.360.937
42	31.12.2017	Пренесена загуба	-223.177.355
43	31.12.2017	Капитал	2.740.218.184
45	31.12.2017	Капитал	2.281.360.829
46	31.12.2018	Загуба	-235.679.891
46	31.12.2018	Капитал	2.045.680.937

БЕЛЕШКА 16. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Обврски по заеми и кредити	/	/
Останати долгорочни резервирања за риз.и трошоци	6.000	0
ВКУПНО	6.000	0

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА

Овие резервази се однесуваат што претпријатието е тужено за износ од 61.379 илјади денари и согласно МСС 37 – резервирање, неизвесни обврски и неизвесни средства, немаизвршено резервација. Од страна Управниот одбор на ЈП Стрежево донесена е одлука бр.02-139/10 од 26.02.2019 година, со која има извршено резервација за неизвесни обврски по однос на спорот – тужба поднесена од ЗК Пелагонија – Битола, во износ од 6.000.000,00 денари.

БЕЛЕШКА 17. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

Одложените даночни обврски во тековната 2018 година се во износ од 3.081 илјади денари, додека во претходната 2017 година во вкупен износ од 3.820 илјади денари. Овие одложени даночни обврски се однесуваат на обврски за ДДВ од минати години (5.299 илјади денари). Согласно Законот за плаќање на рати на даночните долгови на јавните претпријатија („Службен весник на РМ”бр.18/2010) како и со Решение на УЈП бр.213-312 од 15.02.2010 година, овие обврски во поглед на плаќањето имаат грејс период од 36 месеци и истите треба да се платат во 120 еднакви раати.

БЕЛЕШКА 18. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во илјади денари)		
ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Обврски спрема поврзани друштва	0	0
Обврски спрема добавув. во земјата и странство	7.844	12.853
Обврски за депозити и кауции	10	0
Обврски за даноци и придонеси од плата	1.537	1.517
Обврски кон работените	3.442	3.518
Тековни даночни обврски	1.776	1.630
Останати финансиски обврски	0	0
Обврски по заеми и кредити	0	0
Обврски по заеми и кред.со поврзани друштва	0	0
Обврски по заеми и кред.со поврзани друштва	0	0
Останати краткорочни обврски	203	170
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	14.812	19.688

БЕЛЕШКА 19. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Пасивни временски разграничувања (ПВР)	79.576	82.683
ВКУПНО	79.576	82.683

Пасивните временски разграничувања во тековната 2018 година се во износ од 79.576 илјади денари, а во претходната 2017 година истите биле во вкупен износ од 82.683 илјади денари. Овие пасивни временски разграничувања се однесуваат на:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПОД 31.12 .2018 ГОДИНА

Одложени приходи излетничко место Сапунчица;
 Одложени приходи ГРС ресивер ОНЕ;
 Одложени приходи Министерство за земјоделие;
 Одложено признавање на приходи – Влада на РМ,
 Одложени приходи за возила;
 Одложено признавање на приходи Министерство за земјоделие(цевки),
 Одложено признавање на приходи Министерство за земјоделие (регулатор);
 Одложено признавање на приходи- регулатори на притисок од Сокотаб од Министерство за земјоделство.

БЕЛЕШКА 20. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Приходи од продажба	197.087	217.613
Останати приходи	12.096	8.998
Капитализирано сопствени (производи, стоки) и усл	698	582
	209.881	227.193

БЕЛЕШКА 21. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Трошоци за сировини и материјали	3.447	2.492
Трошоци за енергија	7.643	7.154
Трошоци за рез делови и матер. за одржување	6.064	4.410
Трошоци за ситен инвентар, автогуми и амб.	804	860
вкупно	17.958	14.916

Од претходниот преглед се гледа дека најголема ставка во трошоците за сировини и материјали се трошоците за енергија во вкупен износ од 7.643 илјади денари или 42,56%. Втора по значајност ставка се трошоците за резервни делови во износ од 6.064 илјади денари или 33,76% од вкупните трошоци за сировини и материјали.

БЕЛЕШКА 22. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Набавна вредност на продадени стоки	4.961	14.820
Набавна вредност на продадени материјали	44	0
	5.005	14.820

БЕЛЕШКА 23. УСЛУГИ ОД КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Транспортни услуги	0	0
Поштенски услуги, телефон и интернет	1.584	1.656
Надворешни услуги	0	29
Услуги за одржување и заштита	2.258	2.203
Наем - лизинг	270	224
Комунални услуги	524	471
Трошоци за реклама и пропаганда	426	346
Останати услуги	498	1.156
ВКУПНО	5.586	6.085

Во услугите со карактер на материјални трошоци најголема ставка се услугите за одржување во износ од 2.258 илјади денари или 40,42% од вкупните услуги со карактер на материјални трошоци, а се однесуваат на одржување на недвижности и опрема, софтвер како и одржување и сервис на возила.

БЕЛЕШКА 24. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Трошоци за надомест на членови на УП; НО	1.818	1.438
Трошоци за спонзорства и донации	1.695	1.030
Трошоци за репрезентација	545	293
Премии за осигурување	2.813	3.867
Банкарски услуги	206	210
Даноци, придонеси, членарини и други давачки кои не зависат од резултатот	727	1.157
Трошоци за користење на права	83	278
Останати трошоци од работењето	3.514	4.471
	12.988	12.994

Трошоците за осигурување во износ од 3.514 илјади денари или 27,05%.

Во останатите трошоци од работењето констатација е дека содржат воглавно трошоци по основ договор за дело, проценка, сручна литература судски решенија, адвокати и други услуги.

БЕЛЕШКА 25. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Нето плати	81.041	83.233
Даноци и надомести од плати	6.689	6.948
Придонеси за задолжително соц.осиг.	32.448	33.355
Надомест на трошоци за вработените	0	0
Дневници за службени патувања	0	0
Останати трошоци за вработени	4.898	4.263
	125.076	127.799

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Просечен месечен број на вработени во текот на годината	231	245
Полно работно време	12	12

БЕЛЕШКА 26. АМОРТИЗАЦИЈА

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Трошоци за амортизација	269.281	271.166
	269.281	271.166

БЕЛЕШКА 27. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Вредносно усогласување на влож во недвижности	7	5.062
Вредносно усогласување краткорочни побарув.	2.543	584
	2.550	5.646

БЕЛЕШКА 28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Резервирања за трошоци и ризици	6.000	0
	6.000	0

Овие резервази се однесуваат што претпријатието е тужено за износ од 61.379 илјади денари и согласно МСС 37 – резервирање, неизвесни обврски и неизвесни средства, нема извршено резервација. Од страна Управниот одбор на ЈП Стрежево донесена е одлука бр.02-139/10 од 26.02.2019 година, со која има извршено резервација за неизвесни обврски по однос на спорот – тужба поднесена од ЗК Пелагонија – Битола, во износ од 6.000.000,00 денари.

БЕЛЕШКА 29. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Расходи врз основа на директен отпис на поб.		-
Казни, пенали и надомест на штети	2.062	1.887
Кусоци, кало растур и кршење	0	1.901
Останати расходи од работењето	1.227	0
	3.289	3.788

БЕЛЕШКА 30. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Приходи по основ на камати со неповрз.и друштва	1.980	134
Нереализирани добивки – прих. Од финанс.ср.	213	0
	2.193	134

БЕЛЕШКА 31. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Расходи врз основа на камати од работење со поврзани и неповрзани субјекти	18	4
ВКУПНО	18	4

БЕЛЕШКА 32. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

(во илјади денари)

ОПИС/ЕЛЕМЕНТИ	2018	2017
Загуба од редовното работење	(235.679)	(229.891)

БЕЛЕШКА 29. ПРЕЗЕМЕНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) Правни спорови

Друштвото нема извршено резервации во својата сметководствена евиденција за потенцијалните загуби од судски спорови, бидејќи раководството на претпријатието проценува дека конечниот исход од овие судски спорови нема да има значаен ефект на финансиските извештаи.

б) Банкарски гаранции

Со состојба 31.12.2018 година, претпријатието нема искористено банкарски гаранции.

БЕЛЕШКА 30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Претпријатието не остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работење.

БЕЛЕШКА 31. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По денот на составувањето на билансот на состојба, не се настанати материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

БЕЛЕШКА 32. КОНТИНУИТЕТ

Кога ги подготвува финансиските извештаи, раководството прави проценка на способноста да обезбеди континуитет. При оценката дали претпоставката за деловен континуитет е соодветна, раководството ги зема предвид сите достапни информации за иднината, најмалку, но не ограничувајќи се за дванаесет месеци од датумот на пријавување.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ ВО 2018 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО“

БР. 05-168/1
14.05 2019 ГОД.
БИТОЛА


Изработил:

Раководител на финансии
Ангелевски Љупчо
дипл. економист



Одобрил:

Директор
Методија Граматковски д.е.и.



СОДРЖИНА

- Увод – Основни податоци и организациона поставеност
- Извештај за работењето во 2018 година - Водостопанска дејност
- Извештај за работењето во 2018 година - Производство на електрична енергија
- Хидроцентрали
- Извештај за работењето во 2018 година - Производство на риба - аквакултура
и продажба
- Извештај за работењето во 2018 година - Спортски објекти
- Извештај за работењето во 2018 година - Финансиска состојба на
целокупното работење на ЈП „Стрежево“ - Битола
- Заклучно мислење за работењето во 2018 година на ЈП „Стрежево“ – Битола
- Список на членови на органи на управување и исплатени паушали во 2018 год.

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА

ЈП „Стрежево“ - Битола се конституира како правен субјект уште во далечната 1978 година за долгорочно решавање на проблемот со недостиг од вода на градот Битола и поширокиот регион. Со изградбата на Собирниот канал, Браната „Стрежево“ со придружните објекти, Главниот доведен канал, Деталната цевководна мрежа и останатите хидротехнички објекти и инфраструктура потребни за нормално функционирање на Хидросистемот „Стрежево“, се овозможи акумулирање на над 120.000.000 м³ вода во акумулацијата „Стрежево“ и одведување на водата до водокорисниците. Од 13.11.2001 година како правен субјект за вршење на дејности од јавен интерес, со одлука на Владата на Република Македонија број 23-6635/02, претпријатието се трансформира во Јавно Претпријатие „Стрежево“ - Битола.

Од надлежностите кои произлегуваат од вршењето на водостопанската дејност на ЈП „Стрежево“ за економично стопанисување, користење, функционирање, одржување и контрола на системот, произлегуваат и целите и задачите на јавното претпријатие:

- Зафаќање и доведување на водите до акумулацијата;
- Снабдување со вода за наводнување и останати технолошки потреби на ЗК „Пелагонија“ и останати земјоделско - сточарски корисници;
- Снабдување со сурова непреработена вода на комуналното претпријатие ЈП „Водовод“, за понатамошно задоволување на потребите на населението и индустријата од вода за пиење и технолошка вода;
- Снабдување со сурова непреработена вода за индустриски и технолошки потреби на РЕК „Битола“ и останати директни индустриски корисници; ;

Развојната политика на претпријатието за максимално искористување на водите, како и ресурсите со кои располага претпријатието, се движеше во насока на искористување на хидропотенцијалот на водите за производство на електрична енергија, при што се изградени пет хидроцентрали со вкупна инсталирана снага од 3,71 MW и проектирано годишно производство од 11.220.000 kWh електрична енергија.

Една од дејностите која ги врши претпријатието е рибарство и аквакултура т.е. производство и продажба на виножитна пастрмка, продажба на други видови на риба, конзервирана риба и производи од риба.

ЈП „Стрежево“ стопанисува и со објекти за спорт и рекреација, ски лифтови, чајџилница, базен и останати спортски објекти.

Управувањето на претпријатието го врши Управен одбор составен од седум членови, Претседател кој добива 12.000 денари месечен пашал, и шест членови кои добиваат по 10.000 денари месечен пашал. Надзорниот одбор е составен од четири членови, Претседател кој добива 12.000 денари месечен пашал, и три членови кои добиваат по 10.000 денари месечен пашал. Именувани се од Владата на Република Македонија.

Со јавното претпријатие раководи Директор на јавното претпријатие, назначен од Управниот одбор.

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

За што поефикасно и порационално стопанисување со ресурсите, работењето во ЈП „Стрежево“ – Битола, организационо е поставено:

I. Менаџмент;

II. Даватели на услуги со помошно - технички персонал: 1.Сектор за зафаќање, акумулирање, заштита и мониторинг на води; 2.Сектор за управување и регулација на хидросистемот; 3.Сектор за детална цевководна мрежа; 4.Сектор за производство и продажба на електрична енергија, електроника и автоматика; 5.Сектор за машинство и експлоатација на возила; 6.Сектор за експлоатација и контрола на системот;

III. Администрација: 1.Сектор за општи и правни работи и човечки ресурси; 2.Сектор за финансиско работење; 3.Сектор за комедијално работење.

Целокупните работни задачи и активности заклучно со 31.12. 2018 година се извршуваа со 232 вработени на неопределено време. Образовната структура на вработените во ЈП „Стрежево“ е дадена во табеларниот приказ:

НКВ	ВКВ.	ССО	ВШО	ВСО	Вкупно
25	4	128	9	66	232

Тргувајќи од организациската поставеност и дејностите кои ги врши претпријатието, концепиран е и Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ во 2018 година и тоа:

- Годишен извештај за работењето - Водостопанска дејност;
- Годишен извештај за работењето - Производство на електрична енергија - хидроцентрали;
- Годишен извештај за работењето - Производство на риби - аквакултура и продажба;
- Годишен извештај за работењето - Спортски објекти;
- Годишен извештај - Финансиска состојба за целокупното работење на ЈП „Стрежево“ - Битола.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2018 ГОДИНА - ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Со економично стопанисување, користење, функционирање, одржување и контрола на системот, се обезбеди целосно задоволување на потребите за:

≠ снабдување со вода за наводнување на индивидуалните корисници и на правните лица;

≠ снабдување со сурова непреработена вода на ЈКП „Водовод“ - Битола за водоснабдување на населението, претпријатијата, установите и други субјекти со вода за пиење;

≠ снабдување со сурова непреработена вода за индустриски и технолошки (стопански) потреби на РЕК „Битола“ - Битола, Ф-ка за квасец, Млекара АД Битола и останатите индустриски капацитети.

Во 2018 во однос на 2017 година, количината на испорачана вода до водокорисниците е намалена за 26,15 индексни поени, или вкупно потрошената количина на вода со вклучени загуби е намалена за 24,64 индексни поени.

Намалувањето на испорачаната количина на вода во најголем дел произлегува од намалувањето на количините на вода испорачани - пресметани за наводнување на земјоделските култури за 36,02 индексни, како и за водоснабдување со сурова непреработена вода на ЈКП „Водовод“ - Битола за водоснабдување на населението, каде е намалена испорачаната количина на вода за 42,80 индексни поени. Намалувањето на испорачаните - пресметаните количини на вода е резултат на обилните врнежи во летниот период.

За ЕЛЕМ Подружница РЕК „Битола“ - Битола во тековната 2018 година испорачана е договорената количина на вода на ниво од претходната година.

Намалување на испорачаните количини на вода во 2018 година има и во делот на испорачаната количина на вода кон Ф-ка за квасец и алкохол за 19,84 индексни поени, кон ИМБ „Млекара“ - Битола за 30,54 индексни поени, како и кон останатите помали корисници има намалување за 8,93 индексни поени. Кон Ф-ка за шеќер во 2018 година, како и претходните неколку години не се испорачуваше вода поради престанокот со работа на тој индустриски капацитет.

Во апсолутна вредност во 2018 година кон водокорисниците беа испорачани - пресметани 30.198.742 м³ вода, или заедно со загубата на вода по главен доведен канал и детална цевководна мрежа, и испарување од акумулацијата, беа потрошени 32.698.742 м³ вода.

Во табелите кои следуваат подетално е претставена испорачаната - пресметаната количина на вода кон водокорисниците и вкупно потрошената количина на вода во тековната 2018 и претходната 2017 година, извештај за вкупните површини кои се под системот за наводнување, како и површините кои се наводнувале во 2018 година и преглед на површини кои се наводнувале во 2018 година по култури.

Дадени се и ценовници за водостопански услуги по категории, и тоа ценовници за испорачана - пресметана количина на вода за наводнување по култури, цени за испорачана количина на сурова непреработена вода за потребите на индустријата, како и цена за испорачана количина на сурова непреработена вода на ЈКП „Водовод“ - Битола за водоснабдување на населението.

Цените за испорачана - пресметана количина на вода за наводнување и за индустријата е пресметана согласно изработената Методологија за пресметка на цената на водата усвоена од Влада на Република Македонија, додека цената за снабдување со сурова непреработена вода на ЈКП „Водовод“ за водоснабдување на населението е пресметана согласно Законот за утврдување на цени за водни услуги.

Во продолжение се дадени и табели за приходите и расходите остварени во водостопанската дејност, како и табела за Билансот на успех од работењето во водостопанската дејност.

Во 2018 година се остварени вкупни расходи во износ од 420.393.795 денари што е на ниво од 2017 година, или повисоки се само за 0,08 индексни поени. Расходи без амортизација остварени се во износ од 157.509.382 денари, или повисоки се за 0,57 индексни поени во однос на 2017 година. Приходите во 2018 година изнесуваат 179.676.517 денари или пониски се за 7,07 индексни поени во однос на 2017 година, како резултат на обилните врнежи во летниот период и намалениот интерес за наводнување на земјоделските култури на водокорисниците. Намалените приходи се и како последица на намалената испорака на сурова непреработена вода на ЈКП „Водовод“ – Битола поради поголемата издашност на изворите на вода во сопственост на јавното комунално претпријатие.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОДИТЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ ВО ТЕКОВНАТА 2018 ГОДИНА ПО КОРИСНИЦИ И ПО КОЛИЧИНИ

1. Количина на вода

Во 2018 година за наводнување на земјоделските култури, водоснабдување на населението, установите, претпријатија, РЕК „Битола“ и останати индустриски корисници, како и од загуби на вода, потрошени се 32.698.742 м³ вода.

Количини на вода по корисници, и тоа за:

1.1. Наводнување

1.1.1. Бруто површина под систем за наводнување во ха:

- Правни лица	9.994 ха
- Индивидуални корисници	<u>8.875 ха</u>
Вкупно	18.869 ха

1.1.2. Површини под култури кои се наводнувале во ха:

- Правни лица	2.630 ха
- Индивидуални корисници	<u>1.317 ха</u>
Вкупно	3.947 ха

1.1.3. Количини на вода за површини кои се наводнувале (без губитици):

- Правни лица	2.630 ха x 3.654 м ³ /ха	9.607.577 м ³
- Индивидуални корисници	1.317 ха x 3.951 м ³ /ха	5.204.944 м ³
Вкупно	<u>3.947 ха x 3.753 м³/ха</u>	<u>14.812.521 м³</u>

1.2. Водоснабдување

1.2.1. Водоснабдување на Битола преку „Водовод“:

- Домаќинства и установи	2.057.463 м ³
- Претпријатија	968.218 м ³
Вкупно	3.025.681 м³

1.2.2. Водоснабдување на РЕК „Битола“ и останати индустриски и други корисници:

а) РЕК „БИТОЛА“	12.000.000 м ³
б) Останати индустриски корисници	360.540 м ³
- Ф-ка за шеќер	0 м ³
- Ф-ка за квасец	102.731 м ³
- ИМБ АД „Млекара“ - Битола	103.922 м ³
- Други корисници	153.887 м ³
Вкупно (а + б)	12.360.540 м³

Вкупно 1.2.1. + 1.2.2. 15.386.221 м³

1.3. Загуби на вода

Загуби на вода од главен доводен канал и мрежа 1.500.000 м³

Испарување од акумулација 1.000.000 м³

Вкупно 2.500.000 м³

Вкупно бруто вода (1.1 + 1.2 + 1.3) 32.698.742 м³

СПОРЕДБЕНА ТАБЕЛА ЗА КОЛИЧИНА НА ВОДА КОЈА БИЛА ИСПОРАЧАНА - ПРЕСМЕТАНА ВО ТЕКОВНАТА 2018 И ПРЕТХОДНАТА 2017 ГОДИНА

Корисници	Количина на вода во 2018 година		Количина на вода во 2017 година	Индекс 2018/2017 год.	Процентуално учество на корисниците во 2018 г.
	во m ³	во m ³			
1. Наводнување	14.812.521		23.153.482	63,98	49,05%
1.1. Правни лица	9.607.577		14.656.062	65,55	31,81%
1.2. Индивидуални корисници	5.204.944		8.497.420	61,25	17,24%
2. Водоснабдување - Битола	3.025.681		5.289.466	57,20	10,02%
3. РЕК „Битола“	12.000.000		12.000.000	100,00	39,74%
5. Ф-ка за шеќер	0		0		0,00%
6. Ф-ка за квасец и алкохол		102.731	128.152	80,16	0,34%
4. Млекара - Битола	103.922		149.623	69,46	0,34%
7. Други корисници	153.887		168.975	91,07	0,51%
Вкупно испорачана	30.198.742	40.889.698	73,85	100,00%	
8. Загуби на вода-гл.канал и мрежа	1.500.000		1.500.000	100,00	
9. Испарување од акумулација	1.000.000		1.000.000	100,00	
Вкупно потрошена	32.698.742	43.389.698	75,36		

ПРЕГЛЕД
на површини под култури кои се наводнувале во 2018 година

Култури	Површини под култури			Потребна вода за наводнување			
	Индивидуална ха	Правни лица ха	Вкупно ха	Нето норма м ³ /ха	Индивидуален сектор м ³	Правни лица м ³	Вкупно м ³
I култури	1.317,4030	2.629,5747	3.946,9777		5.204.944	9.607.577	14.812.521
1 Пченица	1,8920		1,8920	1.416	2.679		2.679
2 Јачмен				1.416			
3 Пченка	667,7172	331,2896	999,0068	4.380	2.924.601	1.451.048	4.375.650
4 Соја				3.306			
5 Сончоглед				3.033			
6 Маслодајна репа				1.416			
7 Семен.шек.репа				1.416			
8 Шекерна репа	5,7795	2,0000	7,7795	4.457	25.759	8.914	34.673
9 Тутун ситнолистен	31,8369		31,8369	2.046	65.138		65.138
10 Тутун крупнолистен				2.923			
11 Домати индустриски	6,7052	0,7416	7,4468	4.394	29.463	3.259	32.721
12 Домати	12,0747	3,6000	15,6747	4.394	53.056	15.818	68.875
13 Пиперки индустриски	7,8462		7,8462	4.788	37.568		37.568
14 Пиперки	188,6278	6,3019	194,9297	4.788	903.150	30.173	933.323
15 Грав, грашок	2,9415		2,9415	2.044	6.012		6.012
16 Компири	12,3655	0,1611	12,5266	2.674	33.065	431	33.496
17 Зелка	25,0775	0,6708	25,7483	2.611	65.477	1.751	67.229
18 Кромид	1,9610		1,9610	3.218	6.310		6.310
19 Бостан	29,2007		29,2007	3.240	94.610		94.610
20 Наут				1.416			
21 Остан.град.култури	62,1549	5,6865	67,8414	3.218	200.014	18.299	218.314
22 Луцерка	34,4359	107,6294	142,0653	3.967	136.607	426.966	563.573
23 Ливади	77,5380	5,4878	83,0258	2.046	158.643	11.228	169.871
24 Овощарници	121,1875	24,7793	145,9668	3.016	365.502	74.734	440.236
25 Лозја	2,8312		2,8312	2.879	8.151		8.151
26 Хмељ				3.016			
27 Пченка силажа I култура	25,2298	2.141,2267	2.166,4565	3.533	89.137	7.564.954	7.654.091
II култури							
1 Пченка силажа II култура				3.533			
2 Зелка (зимска)				1.268			
3 Корнишони				1.644			
4 Остан.град.II култ.				2.700			
Вкупно I + II	1.317,4030	2.629,5747	3.946,9777		5.204.944	9.607.577	14.812.521
Просечна норма м³/ха					3.951	3.654	3.753

**ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2018 ГОДИНА ЗА
ЗЕМЈОДЕЛИЕ - ПРАВНИ ЛИЦА И ОСТАНАТИ ВОДОКОРИСНИЦИ**

Култури	Нето норма	Обезбед. вода	Искористена вода		Се вкупно
	м ³ /ха	ден/ха	ден/м ³	ден/ха	ден/ха
А. Наводнување					
 I. Култури					
1 Пченица	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
2 Јачмен	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
3 Пченка	4380	419,83	1,19159	5.219	5.639
4 Соја	3306	419,83	1,19159	3.939	4.359
5 Сончоглед	3033	419,83	1,19159	3.614	4.034
6 Маслодајна репа	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
7 Семен.шеќ.репа	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
8 Шеќерна репа	4457	419,83	1,19159	5.311	5.731
9 Тутун ситнолистен	2046	419,83	1,19159	2.438	2.858
10 Тутун крупнолистен	2923	419,83	1,19159	3.483	3.903
11 Домати индустриски	4394	419,83	1,19159	5.236	5.656
12 Домати	4394	419,83	1,19159	5.236	5.656
13 Пиперки индустриски	4788	419,83	1,19159	5.705	6.125
14 Пиперки	4788	419,83	1,19159	5.705	6.125
15 Грав, грашок	2044	419,83	1,19159	2.436	2.855
16 Компири	2674	419,83	1,19159	3.186	3.606
17 Зелка	2611	419,83	1,19159	3.111	3.531
18 Кромид	3218	419,83	1,19159	3.835	4.254
19 Бостан	3240	419,83	1,19159	3.861	4.281
20 Наут	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
21 Остан.град.култури	3218	419,83	1,19159	3.835	4.254
22 Луцерка	3967	419,83	1,19159	4.727	5.147
23 Ливади	2046	419,83	1,19159	2.438	2.858
24 Овоштарници	3016	419,83	1,19159	3.594	4.014
25 Лозја	2879	419,83	1,19159	3.431	3.850
26 Хмељ	3016	419,83	1,19159	3.594	4.014
27 Пченка силажа I култура	3533	419,83	1,19159	4.210	4.630
 II. Култури					
1 Пченка силажа II култура 2	3.533	419,83	1,19159	4.210	4.630
Зелка (зимска)	1.268	419,83	1,19159	1.511	1.931
3 Сточен грашок	1.644	419,83	1,19159	1.959	2.379
4 Корнишони	2.700	419,83	1,19159	3.217	3.637
5 Остан.град.култури		419,83	1,19159		
Корисници					Вк. цена
					ден/м³
В. Водоснабдување					
1а „Водовод“ - Битола					4,41747
1б „Водовод“ - Битола					5,15331
2 РЕК „Битола“					10,02755
3 Ф-ка за шеќер					10,02755
4 Ф-ка за квасец					10,02755
5 Други корисници					10,02755

**ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2018 ГОДИНА ЗА
ЗЕМЈОДЕЛИЕ - ИНДИВИДУАЛНИ КОРИСНИЦИ И ОСТАНАТИ ВОДОКОРИСНИЦИ**

Култури	Нето норма	Обезбед. вода	Искористена вода		Се вкупно
	м ³ /ха	ден/ха	ден/м ³	ден/ха	ден/ха
А. Наводнување					
 I. Култури					
1 Пченица	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
2 Јачмен	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
3 Пченка	4380	419,83	1,10437	4.837	5.257
4 Соја	3306	419,83	1,10437	3.651	4.071
5 Сончоглед	3033	419,83	1,10437	3.350	3.769
6 Маслодајна репа	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
7 Семен.шеќ.репа	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
8 Шеќерна репа	4457	419,83	1,10437	4.922	5.342
9 Тутун ситнолистен	2046	419,83	1,10437	2.260	2.679
10 Тутун крупнолистен	2923	419,83	1,10437	3.228	3.648
11 Домати индустриски	4394	419,83	1,10437	4.853	5.272
12 Домати	4394	419,83	1,10437	4.853	5.272
13 Пиперки индустриски	4788	419,83	1,10437	5.288	5.708
14 Пиперки	4788	419,83	1,10437	5.288	5.708
15 Грав, грашок	2044	419,83	1,10437	2.257	2.677
16 Компири	2674	419,83	1,10437	2.953	3.373
17 Зелка	2611	419,83	1,10437	2.884	3.303
18 Кромид	3218	419,83	1,10437	3.554	3.974
19 Бостан	3240	419,83	1,10437	3.578	3.998
20 Наут	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
21 Остан.град.култури	3218	419,83	1,10437	3.554	3.974
22 Луцерка	3967	419,83	1,10437	4.381	4.801
23 Ливади	2046	419,83	1,10437	2.260	2.679
24 Овоштарници	3016	419,83	1,10437	3.331	3.751
25 Лозја	2879	419,83	1,10437	3.179	3.599
26 Хмељ	3016	419,83	1,10437	3.331	3.751
27 Пченка силажа I култура	3533	419,83	1,10437	3.902	4.322
 II. Култури					
1 Пченка силажа II култура 2	3.533	419,83	1,10437	3.902	4.322
Зелка (зимска)	1.268	419,83	1,10437	1.400	1.820
3 Сточен грашок	1.644	419,83	1,10437	1.816	2.235
4 Корнишони	2.700	419,83	1,10437	2.982	3.402
5 Остан.град.култури		419,83	1,10437		
Корисници					Вк. цена
					ден/м ³
В. Водоснабдување					
1а „Водовод“ - Битола					4,41747
1б „Водовод“ - Битола					5,15331
2 РЕК „Битола“					10,02755
3 Ф-ка за шеќер					10,02755
4 Ф-ка за квасец					10,02755
5 Други корисници					10,02755

РАСХОДИ ВО ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ВО ТЕКОВНАТА 2018 И ПРЕТХОДНАТА 2017 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Тековна 2018 година	Структура во %	Претходна 2017 година	Структура во %	Индекс 2018/2017
1	400	Трошоци за сур.и материјали за п-во	1.551.935	0,37%	1.452.495	0,35%	106,85
2	401	Трошоци за материјали за управа	534.003	0,13%	373.563	0,09%	142,95
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.759.718	1,13%	4.338.224	1,03%	109,72
4	403	Трошоци за енергија за управа	1.691.610	0,40%	1.828.407	0,44%	92,52
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	5.910.996	1,41%	4.065.228	0,97%	145,40
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за управа	60.448	0,01%	147.700	0,04%	40,93
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	598.344	0,14%	637.479	0,15%	93,86
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за управа	55.650	0,01%	21.308	0,01%	261,17
9	410	Транспортни услуги	25.102	0,01%	59	0,00%	
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.518.120	0,36%	1.599.920	0,38%	94,89
11	412	Надв.услуги за изработ. на добра и изврш. услуги	548	0,00%	28.683	0,01%	1,91
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.554.284	0,37%	1.920.323	0,46%	80,94
13	414	Наем - лизинг					
14	415	Комунални услуги	384.745	0,09%	352.998	0,08%	108,99
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	426.200	0,10%	346.093	0,08%	123,15
16	419	Останати услуги	474.823	0,11%	1.024.529	0,24%	46,35
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	76.759.833	18,26%	81.056.516	19,30%	94,70
18	421	Плата и надоместоци на плата за управа	36.018.960	8,57%	34.522.559	8,22%	104,33
19	422	Останати трошоци на вработените	3.548.546	0,84%	3.136.701	0,75%	113,13
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	261.735.958	62,26%	262.006.531	62,38%	99,90
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства					
22	432	Трошоци за амортиз. за управа	1.148.456	0,27%	1.428.391	0,34%	80,40
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици	6.000.000	1,43%			
24	440	Днев.за служ.патувања, ноќевање и патни трош.	319.698	0,08%	310.204	0,07%	103,06
25	441	Надомест на трошоци на вработени	655.040	0,16%	573.959	0,14%	114,13
26	442	Трош.за надом.и др.прим.на чл. на УО и НО	1.817.952	0,43%	1.437.987	0,34%	126,42
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.694.619	0,40%	1.030.317	0,25%	164,48
28	444	Трошоци за репрезентација	545.506	0,13%	272.825	0,06%	199,95
29	445	Трошоци за осигурување	2.813.327	0,67%	2.518.470	0,60%	111,71
30	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	205.719	0,05%	210.214	0,05%	97,86
31	447	Даноци кои не зависат од резулт.членар.и др.	727.802	0,17%	979.348	0,23%	74,31

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Тековна 2018 година	Структура во %	Претходна 2017 година	Структура во %	Индекс 2018/2017
32	448	Трошоци за користење на права	82.651	0,02%	165.340	0,04%	49,99
33	449	Останати трошоци на работењето	3.514.365	0,84%	4.715.516	1,12%	74,53
34	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности	7.292	0,00%	5.062.522	1,21%	0,14
35	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	1.125.657	0,27%	583.738	0,14%	192,84
36	460	Загуба од расход на матер. средства					
37	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	376	0,00%	11.479	0,00%	3,28
38	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања					
39	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.060.403	0,49%	1.886.739	0,45%	109,20
40	469	Останати расходи од работењето	2.564	0,00%			
41	474	Камати од работење со неповрзани друштва	18.312	0,00%	3.529	0,00%	518,90
42	700	Трошоци за продадени производи и услуги					
43	701	Набавна вредност на продадени стоки					
44	703	Набавна вредност на продадени матер.	44.236	0,01%			
		I. Вкупни расходи	420.393.795	100,00%	420.049.892	100,00%	99,92
		Ia. Вкупни расходи - без амортизација	157.509.382		156.614.970		99,43

**ПРИХОДИ ПО КОРИСНИЦИ ВО ТЕКОВНАТА 2018 И ПРЕТХОДНАТА 2017 ГОДИНА - ВОДОСТОПАНСКА
ДЕЈНОСТ**

Позиција	Тековна 2018 година	Структура во %	Претходна 2017 година	Структура во %	Индекс 2018/2017
А. Приходи од воден надомест	165.908.592	92,34%	183.814.588	95,07%	90,26
1. Воден надомест - наводнување	25.096.510	13,97%	34.714.324	17,95%	72,29
а. Правни лица	15.643.497	8,71%	21.610.296	11,18%	72,39
- Годишен надоместок:	4.195.017		4.160.351		
- Надоместок за искористена вода:	11.448.480		17.449.945		
б. Индивидуални корисници	9.453.013	5,26%	13.104.028	6,78%	72,14
- Годишен надоместок:	3.726.196		3.747.989		
- Надоместок за искористена вода:	5.726.817		9.356.039		
2. Водоснабдување на Битола	16.866.142	9,39%	24.258.667	12,55%	69,53
3. РЕК „Битола“ - Битола	120.330.600	66,97%	120.330.600	62,24%	100,00
4. Ф-ка за шеќер - Битола					
5. Ф-ка за квасец - Битола	1.030.142	0,57%	1.316.236	0,68%	78,26
6. Млекара ИМБ - Битола	1.042.084	0,58%	1.500.353	0,78%	69,46
7. Други корисници	1.543.114	0,86%	1.694.408	0,88%	91,07
Б. Други приходи	13.767.925	7,66%	9.527.507	4,93%	144,51
II. Вкупен приход (А+Б)	179.676.517	100,00%	193.342.095	100,00%	92,93

**БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА ТЕКОВНАТА 2018 И ПРЕТХОДНАТА 2017 ГОДИНА
- ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ -**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година	Индекс 2018/2017
		А. Расходи од водостопанска дејност			
1	400	Трошоци за сур.и материјали за п-во	1.551.935	1.452.495	106,85
2	401	Трошоци за материјали за управа	534.003	373.563	142,95
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.759.718	4.338.224	109,72
4	403	Трошоци за енергија за управа	1.691.610	1.828.407	92,52
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	5.910.996	4.065.228	145,40
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за управа	60.448	147.700	40,93
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	598.344	637.479	93,86
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за управа	55.650	21.308	261,17
9	410	Транспортни услуги	25.102	59	
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.518.120	1.599.920	94,89
11	412	Надв.услуги за израб. на добра и изврш. услуги	548	28.683	1,91
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.554.284	1.920.323	80,94
13	414	Наем - лизинг	0	0	
14	415	Комунални услуги	384.745	352.998	108,99
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	426.200	346.093	123,15
16	419	Останати услуги	474.823	1.024.529	46,35
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	76.759.833	81.056.516	94,70
18	421	Плата и надоместоци на плата за управа	36.018.960	34.522.559	104,33
19	422	Останати трошоци на вработените	3.548.546	3.136.701	113,13
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	261.735.958	262.006.531	99,90
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства	0	0	
22	432	Трошоци за амортиз. за управа	1.148.456	1.428.391	80,40
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици	6.000.000	0	
24	440	Днев.за служ.патувања, ноќевање и патни трош.	319.698	310.204	103,06
25	441	Надомест на трошоци на вработени	655.040	573.959	114,13
26	442	Трош.за надом.и др.прим.на чл. на УО и НО	1.817.952	1.437.987	126,42
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.694.619	1.030.317	164,48
28	444	Трошоци за репрезентација	545.506	272.825	199,95
29	445	Трошоци за осигурување	2.813.327	2.518.470	111,71
30	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	205.719	210.214	97,86
31	447	Даноци кои не зависат од резулт.членар.и др.	727.802	979.348	74,31
32	448	Трошоци за користење на права	82.651	165.340	49,99
33	449	Останати трошоци на работењето	3.514.365	4.715.516	74,53
34	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности	7.292	5.062.522	0,14
35	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	1.125.657	583.738	192,84
36	460	Загуба од расход на матер. средства	0	0	
37	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	376	11.479	3,28
38	466	Расходи врз основа на отпис на побар.	0	0	
39	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.060.403	1.886.739	109,20
40	469	Останати расходи од работењето	2.564	0	
41	474	Камати од работење со неповрзани друштва	18.312	3.529	518,90
42	700	Трошоци за продадени производи и услуги	0	0	
43	701	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	
44	701	Набавна вредност на продадени стоки	44.236	0	
		I. Вкупни расходи	420.393.795	420.049.892	100,08
		Ia. Вкупни расходи без амортизација:	157.509.382	156.614.970	100,57
		Б. Приходи од водостопанска дејност			
	740	Приходи од продажба на производи и услуги	166.299.866	184.199.195	90,28
	743	Приходи од продажба на материјали	44.236		
	745	Приходи од употреба на сопствени			
	747	производи Приходи од закуп	133.601	653.940	20,43
	749	Останати приходи	966		

Конто	Позиција	Тековна 2018 година	Претходна 2017 година	Индекс 2018/2017
764	Вишоци	4.440	14.557	30,50
765	Приходи од наплатени отпишани побарувања	256.829	161.092	159,43
767	Приходи од отстапени објекти и опрема	2.634.066	3.841.563	68,57
769	Останати приходи од работењето	8.109.653	4.337.303	186,97
774	Финансиски приходи	1.979.593	134.447	
777	Приходи од вредносно усогласување	213.268		
	II. Вкупни приходи	179.676.517	193.342.095	92,93
	III. Деловен резултат (II-I)	-240.717.278	-226.707.797	106,18
	IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)	22.167.135	36.727.125	60,36

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2018 ГОДИНА - ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ

За максимално искористување на водниот потенцијал, ЈП „Стрежево“ – Битола има изградено 5 мали хидроцентрали, од кои три ХЕЦ „Стрежево“, ХЕЦ „Биолошки Минимум“ и ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ се централи на прибранска акумулација, а останатите две ХЕЦ „Филтерница“ и ХЕЦ „Довлецик“ се деривациони централи.

Во 2018 година се произведени 6.251.791 kWh електрична енергија од петте мали хидроцентрали, што во споредба со 2017 година кога се произведени 5.015.425 kWh електрична енергија, претставува зголемување за 24,65 индексни поени.

Фактурирањето за произведената електрична енергија од четирите хидроцентрали е по цена од 2,92 денари за произведен kWh електрична енергија, додека за ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ согласно добиената повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од мали хидроцентрали кои се стекнале со својство на повластен производител, фактурирањето на месечно ниво за произведената електрична енергија по повластена тарифа изнесува 12 евро центи за kWh произведена електрична енергија за 85.000 kWh, 8 евро центи за произведена електрична енергија од 85.000 до 170.000 kWh, и 6 евро центи за произведената електрична енергија над 170.000 kWh. Пресметувањето во денари се врши согласно договорот со МЕПСО по среден курс на НБМ (Народна Банка на РМ) од последниот работен ден во месецот.

Основни карактеристики на хидроцентралите се следните:

ХЕЦ „Стрежево“ како што е наведено претходно е прибранска хидроцентрала со инсталирана снага од 2.400 kW, со три синхрони самовозбудни генератори и три Францисови турбини. Инсталираниот проток на вода по турбина изнесува 2,7 м³/сек. и нето пад од 30 метри. Предавањето на електрична енергија во мрежата е преку два енергетски трансформатори на 35 KV-но напонско ниво. ХЕЦ „Стрежево“ работи главно во периодот кога се врши наводнување на земјоделските култури. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 5.500.000 kWh електрична енергија годишно.

ХЕЦ „Биолошки минимум“ е едноагрегатна хидроцентрала со инсталирана снага од 132 kW, со асинхрон генератор и Францисова турбина. Инсталираниот проток на вода изнесува 0,290 м³/сек и нето пад од 30 - 62 метри. Работи континуирано преку целата година и ја користи водата што се испушта од акумулацијата „Стрежево“ како биолошки минимум во реката Шемница. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 800.000 kWh годишно.

ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ е едноагрегатна хидроцентрала со инсталирана максимална снага од 340 kW, со синхрон генератор и Францисова турбина. Инсталираниот максимален проток на вода изнесува 1,2 м³/сек и висински пад од 18 - 42 метри. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.500.000 - 2.000.000 kWh годишно.

ХЕЦ „Филтерница“ е со еден агрегат со Пелтонова турбина, инсталирана снага од 380 kW, нето пад од 150 метри и проток од 0,340 м³/сек. Работи на водите од алиментациониот канал на Стрежево, кои преку водозафатниот објект и

цевководот се донесуваат до ХЕЦ „Филтерница“. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.490.000 kWh годишно.

1. ХЕЦ „Довлецик“ е исто со еден агрегат со Пелтонова турбина, инсталирана снага од 460 kW, нето пад од 109 метри и проток од 0,500 м³/сек. Работи на водите од алиментациониот канал на Стрежево, односно вишокот на вода од ХЕЦ „Филтерница“ кој не го користи „Водовод“ и вишоците од р. Сапунчица и р. Црвена. Водите се донесуваат преку цевководот на Водовод кој има двојна намена. Во летниот период кога има недостиг на вода, Водовод преку пумпната станица во Довлецик однесува вода до нивната филтерница зафаќајќи вода од зафатот на Стрежево, додека во периодот на вишоци на вода, преку истиот цевковод водите се донесуваат до ХЕЦ „Довлецик“, со што истата се става во погон. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.430.000 kWh годишно.

Како резултат на поволната хидролошката ситуација во 2018 година како и залагањето на вработените од Секторот за производство и продажба на електрична енергија, електроника и автоматика, како и Секторот за машинство, производството на електрична енергија бележи раст од 24,65 индексни поени. Вкупните приходи од произведената електрична енергија изнесуваат 23.177.259 денари, што претставува зголемување од 32,44 индексни поени во однос на 2017 година кога се остварени вкупни приходи од 17.500.568 денари.

Вкупните расходи во 2018 година изнесуваат 9.266.730 денари, што претставува намалување за 16,91 индексни поени во однос на 2017 година. Вкупните расходи без амортизација изнесуваат 4.588.759 денари и во однос на 2017 година бележат намалување за 10,18 индексни поени.

Подетално финансиските резултати се прикажани во наредните табели.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2018 ГОДИНА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Ј.П. „Стрежево“ - Битола, има изградено пет мали хидроцентрали за производство на електрична енергија, се со цел за максимално искористување хидроенергетскиот потенцијал на водите. Хидроцентралите ги имаат следните карактеристики:

Објект	Локација	Инсталирана снага	Проектирано производство	
ХЕЦ „Стрежево“	Брана „Стрежево“	2.400 kW	5.500.000	kWh
ХЕЦ „Биолошки мин.“	Брана „Стрежево“	132 kW	800.000	kWh
ХЕЦ „Експлоат. мин.“	Брана „Стрежево“	340 kW	2.000.000	kWh
ХЕЦ „Филтерница“	Собирен канал	380 kW	1.490.000	kWh
ХЕЦ „Довлецик“	Систем „Драгор“	460 kW	1.430.000	kWh
Вкупно		3.712 kW	11.220.000	kWh

Табела 1

Од петте хидроцентрали во 2018 година се произведени вкупно 6.251.791 kWh електрична енергија, во Табела 2 е подетално дадено производството по хидроцентрали:

Објект	Напон на пренос	Вкупно производство	
ХЕЦ „Стрежево“	35 kV	2.080.742	kWh
ХЕЦ „Биолошки мин.“	35 kV	779.831	kWh
ХЕЦ „Експлоат. мин.“	35 kV	1.484.283	kWh
ХЕЦ „Филтерница“	10 kV	1.238.990	kWh
ХЕЦ „Довлецик“	низок напон	667.945	kWh
Вкупно		6.251.791	kWh

Табела 2

Цената за произведен kWh од четирите хидроцентрали изнесува 2,92 ден. За ХЕЦ „Експлоатационен Минимум“ повластената тарифа за произведена месечна количина електрична енергија изнесува до 85.000 kWh 12(€cents/kWh), од 85.001 kWh до 170.000 kWh изнесува 8(€cents/kWh) и од 170.001 kWh до 350.000 kWh изнесува 6(€cents/kWh) по среден курс на Народна Банка на Република Македонија.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ТЕКОВНАТА 2018 ГОДИНА И ВО ПРЕТХОДНАТА 2017 ГОДИНА

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2018	Остварено во 2017	Индекс 2018/2017
		kWh	kWh	
	Производство на електрична енергија во kWh			
1.1.	ХЕЦ „Стрежево“	2.080.742	1.579.840	131,71
1.2.	ХЕЦ „Биолошки минимум“	779.831	744.329	104,77
1.3.	ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	1.484.283	1.447.860	102,52
1.4.	ХЕЦ „Филтерница“	1.238.990	850.365	145,70
1.5.	ХЕЦ „Довлецик“	667.945	393.031	169,95
	Вкупно	6.251.791	5.015.425	124,65

РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ТЕКОВНАТА 2018 И ПРЕТХОДНАТА 2017 ГОДИНА

Ред. Бр.	Кonto	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2018	Остварено во 2017	Индекс 2018/2017
			Износ	Износ	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	98.768	85.127	116,02
2	402	Трошоци за енергија за производство	538.369	305.022	176,50
3	404	Резервни делови и материјали за одржување производство	64.400	167.005	38,56
4	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми производство	7.402	14.296	51,77
5	410	Транспортни услуги			
6	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	23.363	24.013	97,29
7	412	Надв. услуги за изработка на добра и извршени услуги			
8	413	Услуги за одржување и заштита	60.740	104.333	58,22
9	415	Комунални услуги		4.500	
10	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоции, саеми			
11	419	Останати услуги	23.325	17.180	135,77
12	420	Плата и надоместоци на плата за производство	2.164.954	2.703.245	80,09
13	422	Останати трошоци за вработените	79.452	60.000	132,42
14	430	Трошоци за амортизација за производство	4.677.971	6.043.345	77,41
15	440	Дневници за службени патувања, нокевања, и патни трошоци	25.867	11.502	224,89
16	441	Надомест на трошоци на вработени	15.710	6.349	247,45
17	443	Трошоци за спонзорства и донации			
18	444	Трошоци за репрезентација	32.266	5.839	552,59
19	445	Трошоци за осигурување	1.102.849	1.311.775	84,07
20	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини, и др.	225.412	171.303	131,59
21	448	Трошоци за користење на права	112.982	112.869	100,10
22	449	Останати трошоци на работењето	12.900	4.759	271,07
23	452	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности			
24	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
25	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
26	474	Камати од работењето со неповрзани друштва			
		I. Вкупни расходи	9.266.730	11.152.463	83,09
		Ia. Вкупни расходи - без амортизација	4.588.759	5.109.117	89,82
1.	740	Приходи од продажба на електрична енергија	22.541.458	16.945.573	133,02
1.1.		ХЕЦ „Стрежево“	6.040.729	3.590.083	168,26
1.2.		ХЕЦ „Биолошки минимум“	1.752.093	1.242.866	140,97
1.3.		ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	9.236.566	9.314.855	99,16
1.4.		ХЕЦ „Филтерница“	3.595.659	1.928.530	186,45
1.5.		ХЕЦ „Довлецик“	1.916.411	869.238	220,47
2.	745	Приходи од произв. на ел. ен. за сопст. потреби	635.801	536.747	118,45
3	769	Приходи од наплатени штети		18.248	
		II. Вкупни приходи	23.177.259	17.500.568	132,44
		III. Деловен резултат (II-I)	13.910.529	6.348.105	219,13
		IIIa. Деловен резултат без амортизација (II-Ia)	18.588.500	12.391.451	150,01

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2018 ГОДИНА - ПРОИЗВОДСТВО НА РИБА - АКВАКУЛТУРА И ПРОДАЖБА

Рибарство (аквакултура), како една од дејностите која ги обавува ЈП „Стрежево“, го опфаќа целокупното работење што се одвива во објектите на рибникот и рибарницата.

Рибникот се наоѓа на просторот под браната „Стрежево“, и ги користи водите што се испуштаат од акумулацијата во реката Шемница за обезбедување на неопходниот биолошки минимум. Производството на риба (виножитна пастрмка) се одвива во 22 бетонски базени поставени во 3 батерии и базени од пластична маса, со капацитет од над 60 тона риби годишно.

Во 2018 година вкупно се продадени 25.776 килограми риби. Од нив преку надворешни партнери продадени се 11.612 килограми риби, и 14.164 килограми риби продадени се преку Рибарницата. Постигнат е прираст од 29.486 килограми риба.

За да се овозможи континуитет во производството, во 2018 година набавени се 1.250 килограми рибен подмладок со просечна тежина помеѓу 4 и 6 грама.

Во производството на риби во 2018 година потрошени се 47.295 килограми храна за риби.

Имајќи во предвид потрошената храна за риби и вкупниот прираст на риби, се пресметува коефициентот на конверзија кој во 2018 година изнесува 1,60. Тоа значи дека за секој килограм прираст на риби биле потребни 1,60 килограми храна за риби. Коефициентот на конверзија е доста повисок од декларираниот коефициент на добавувачот со храна за риби. За подобрување на овај коефициент ќе биде потребно посебно залагање на вработените во Рибникот, како во поглед на намалување на смртноста на риби, така и во поглед на порационално користење на храната за риби, зависно од температурата на водата во рибниците.

Треба да даде свој придонес и комерција, со тоа што ќе изврши истражување на пазарот и ќе ги утврди можностите за прифаќање на произведените количини на риба по региони и динамика за определен период.

Вработените на Рибник потребно е турнусите за производство на риба да ги прилагодат согласно потребите на пазарот во определен период.

Наплатата на финансиските средства за продадените риби преку надворешните партнери е исто еден од проблемите во рибопроизводството, кој во иднина треба да се решава со посебно внимание.

Финансиските ефекти од работењето во 2018 година, детално се дадени во наредните табели.

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБАРСТВО - АКВАКУЛТУРА ОСТВАРЕНИ ВО ТЕКОВНАТА
2018 И ПРЕТХОДНАТА 2017 ГОДИНА**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Рибарство		Индекс 2018/2017
			Тековна 2018 година	Претходна 2017 година	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	103.902	225.115	216,66
2.	401	Трошоци за материјали за управа	103.656	118.837	114,65
3.	402	Трошоци за енергија за производство	132.958	121.081	91,07
4.	403	Трошоци за енергија за управа	101.672	110.451	108,63
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	19.963	4.925	24,67
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за управа			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	2.285	5.435	237,86
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за управа	441		
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	23.435	20.951	89,40
11.	412	Надв.услуги за изработка на добра и изврш.услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	12.900	19.514	151,27
13.	414	Наем - лизинг	219.600	219.600	100,00
14.	415	Комунални услуги	95.363	85.415	89,57
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги		33.061	
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.433.746	3.416.160	99,49
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	825.582	815.777	98,81
19.	422	Останати трошоци на вработените	174.406	100.000	57,34
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	378.678	380.610	100,51
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација			
23.	440	Дневн.за службени патувања, нокев.и патни трош.			
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	39.790	29.424	73,95
25.	442	Трош.за надомест и др.примања на чл.на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација		362	
28.	445	Трошоци за осигурување	10.524	3.435	32,64
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот,членар.и др.			
31.	448	Трошоци за користење на права			
32.	449	Останати трошоци на работењето	22.828	440	1,93
33.	455	Вредносно усоглас.на краткор.побарувања	1.417.560		
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	1.204.478	1.889.707	156,89
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побар.			
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
38.	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
39.	700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.242.687	10.214.858	822,00
40.	701	Набавна вредност на продадени стоки	3.347.382	4.244.460	126,80
41.	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		Вкупно расходи I	12.913.836	22.059.618	170,82
		Вкупно расходи без амортизација Ia	12.535.158	21.679.008	172,95
1	740	Приходи од продажба на производи	6.593.619	13.519.559	205,04
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	62.342	44.871	71,98
3	764	Вишоци		13	
4	767	Приходи од субвенции	131.860	125.529	95,20
		Вкупно приходи II	6.787.821	13.689.972	201,68
		Деловен резултат (II - I)	-6.126.015	-8.369.646	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-5.747.337	-7.989.036	

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА ТЕКОВНАТА 2018 ГОДИНА
- ПРОИЗВОДСТВО НА РИБИ И ПРОДАЖБА - АКВАКУЛТУРА -

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Тековна 2018 година			Структ. во %
			Рибник	Рибарница	Вкупно	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	103.902		103.902	0,80%
2.	401	Трошоци за материјали за управа		103.656	103.656	0,80%
3.	402	Трошоци за енергија за производство	132.958		132.958	1,03%
4.	403	Трошоци за енергија за управа		101.672	101.672	0,79%
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	19.963		19.963	0,15%
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за управа				
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	2.285		2.285	0,02%
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за управа		441	441	0,00%
9.	410	Транспортни услуги				
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	23.435		23.435	0,18%
11.	412	Надв.услуги за изработка на добра и изврш.услуги				
12.	413	Услуги за одржување и заштита		12.900	12.900	0,10%
13.	414	Наем - лизинг		219.600	219.600	1,70%
14.	415	Комунални услуги	54.639	40.724	95.363	0,74%
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми				
16.	419	Останати услуги				
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.433.746		3.433.746	26,59%
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација		825.582	825.582	6,39%
19.	422	Останати трошоци на вработените	98.000	76.406	174.406	1,35%
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	378.678		378.678	2,93%
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства				
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација				
23.	440	Дневн.за службени патувања, нокев.и патни трош.				
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	35.590	4.200	39.790	0,31%
25.	442	Трош.за надомест и др.примања на чл.на УО и НО				
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации				
27.	444	Трошоци за репрезентација				
28.	445	Трошоци за осигурување	10.524		10.524	0,08%
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет				
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот,членар.и др.				
31.	448	Трошоци за користење на права				
32.	449	Останати трошоци на работењето	22.498	330	22.828	0,18%
33.	455	Вредносно усоглас.на краткор.побарувања	1.417.560		1.417.560	10,98%
34.	460	Загуба од расход на материјални средства				
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	1.162.907	41.571	1.204.478	9,33%
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побар.				
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.				
38.	474	Камати од работење со неповрзани друштва				
39.	700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.242.687		1.242.687	9,62%
40.	701	Набавна вредност на продадени стоки		3.347.382	3.347.382	25,92%
41.	703	Набавна вредност на продадени материјали				
		Вкупно расходи I	8.139.372	4.774.464	12.913.836	100,00%
		Вкупно расходи без амор. Ia	7.760.694	4.774.464	12.535.158	
1	740	Приходи од продажба на производи	2.373.001	4.220.618	6.593.619	97,14%
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	38.995	23.347	62.342	0,92%
3	764	Вишоци				
4	767	Приходи од субвенции	131.860		131.860	1,94%
		Вкупно приходи II	2.543.856	4.243.965	6.787.821	100,00%
		Деловен резултат (II - I)	-5.595.516	-530.499	-6.126.015	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-5.216.838	-530.499	-5.747.337	

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2018 ГОДИНА - СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Работењето на спортските објекти го опфаќа работењето на базенот „Довлеџик“, Ски лифт „Чука“ и „Сапунчица“, и Бифе ски лифт - чајџилница.

Базенот „Довлеџик“ е даден под закуп, со што се остварува приход од закупнина.

Ски патеките, ски лифтовите, како и Бифе ски лифт се целосно ревитализирани. Со овие вложувања се подобрени ски патеките, се овозможи скијачите да имаат ноќно скијање, подобрени се и условите за скијање и забава на децата, се овозможи скијачите и останатите посетители да имаат подобри услови за одмор во чајџилницата и останатите засолништа што се дополнително изградени.

Со овие вложувања се овозможи да се зголеми бројот на скијачи и останатите љубители на планината кои уживаат во прекрасните можности што ги нуди овај дел на Баба Планина. Остварените финансиски ефекти од работењето со спортските објекти во 2018 година се дадени во приложените табели.

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ТЕКОВНАТА 2018 И ПРЕТХОДНАТА 2017 ГОДИНА
- СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ -**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Спортски објекти		Индекс 2018/2017
			Тековна 2018	Претходна 2017	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	1.054.631	236.604	22,43
2.	401	Трошоци за материјали за управа			
3.	402	Трошоци за енергија за п-во	418.661	450.376	107,58
4.	403	Трошоци за енергија за управа			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	68.730	25.279	36,78
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за управа			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	79.783	182.277	228,47
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за управа			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	18.945	11.318	59,74
11.	412	Надв.услуги за изработна добра и извршени услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	630.505	159.096	25,23
13.	414	Наем - лизинг	49.968	4.368	8,74
14.	415	Комунални услуги	44.374	27.514	62,00
15.	417	Трош.за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16.	419	Останати услуги		81.298	
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	974.962	1.022.265	
18.	421	Плата и надоместоци на плата за управа			
19.	422	Останати трошоци на вработените	28.000	25.000	89,29
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	1.340.291	1.307.699	97,57
21.	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортизација за управа			
23.	440	Дневн.за службени патувања, ноќев. и патни трош.	4.500	1.200	
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	6.630	8.438	127,27
25.	442	Трош. за над.и др. примања на член.на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација	27.133	13.688	50,45
28.	445	Трошоци за осигурување	34.600	33.413	96,57
29.	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, член.и др.	5.080	6.096	
31.	448	Трошоци за користење на права			
32.	449	Останати трошоци на работењето			
33.	455	Вредн.усогласување на краткорочни побарувања			
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	21.220		
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања			
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
38.	469	Останати расходи од работењето			
39.	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
40.	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
41.	701	Набавна вредност на продадени стоки	371.149	360.558	97,15
		Вкупно расходи I	5.179.162	3.956.487	76,39
		Вкупно расходи без амор. Ia	3.838.871	2.648.788	69,00
1	740	Приходи од продажба на производи	1.182.318	2.037.133	172,30
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп	290.880	257.752	88,61
4	764	Вишоци	101.272		
5	767	Приходи од премии,субв.дотации,донации	857.565	500.247	
		Вкупно приходи II	2.432.035	2.795.132	114,93
		Деловен резултат (II - I)	-2.747.127	-1.161.355	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-1.406.836	146.344	

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2018 ГОДИНА - ПО СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2018 ГОДИНА - ПО СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Ред. Бр.	Конто	Позиција	План за 2019				Структ. во %
			Базен	Ски лифт	Бифе ски лифт	Вкупно	
1	400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	316	906.095	148.220	1.054.631	20,36%
2	401	Трошоци за материјали за управа					
3	402	Трошоци за енергија за п-во		373.523	45.138	418.661	8,08%
4	403	Трошоци за енергија за управа					
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во		68.730		68.730	1,33%
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за управа					
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во		40.550	39.233	79.783	1,54%
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за управа					
9	410	Транспортни услуги					
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги		18.945		18.945	0,37%
11	412	Надв.услуги за израб.на добра и извршени услуги					
12	413	Услуги за одржување и заштита		617.655	12.850	630.505	12,17%
13	414	Наем - лизинг		45.600	4.368	49.968	0,96%
14	415	Комунални услуги	5.062		39.312	44.374	0,86%
15	417	Трош.за реклама, пропаганда, промоција и саеми					
16	419	Останати услуги					
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство		521.877	453.085	974.962	18,82%
18	421	Плата и надоместоци на плата за управа					
19	422	Останати трошоци на вработените		14.000	14.000	28.000	0,54%
20	430	Трошоци за амортизација за производство		155.604	1.184.687	1.340.291	25,88%
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства					
22	432	Трошоци за амортизација за управа					
23	440	Дневн.за службени патувања, ноќев. и патни трош.		4.500		4.500	0,09%
24	441	Надомест на трошоци на вработени			6.630	6.630	0,13%
25	442	Трош. за над.и др. примања на член.на УО и НО					
26	443	Трошоци за спонзорства и донации					
27	444	Трошоци за репрезентација		27.133		27.133	0,52%
28	445	Трошоци за осигурување		34.600		34.600	0,67%
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет					
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, член.и др.			5.080	5.080	0,10%
31	448	Трошоци за користење на права					
32	449	Останати трошоци на работењето					
33	455	Вредн.усогласување на краткорочни побарувања					
34	460	Загуба од расход на материјални средства					
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			21.220	21.220	0,41%
36	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања					
37	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.					
38	469	Останати расходи од работењето					
39	474	Камати од работење со неповрзани друштва					
40	700	Трошоци за продадени производи и услуги					
41	701	Набавна вредност на продадени стоки			371.149	371.149	7,17%
		Вкупно расходи I	5.378	2.828.812	2.344.972	5.179.162	100,00%
		Вкупно расходи без амор. Ia	5.378	2.673.208	1.160.285	3.838.871	
1	740	Приходи од продажба на производи		280.341	901.977	1.182.318	48,61%
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи					
3	747	Приходи од закуп	290.880			290.880	11,96%
4	764	Вишоци			101.272	101.272	4,16%
5	767	Приходи од премии,субв.дотации,донации			857.565	857.565	35,26%
		Вкупно приходи II	290.880	280.341	1.860.814	2.432.035	100,00%
		Деловен резултат (II - I)	285.502	-2.548.471	-484.158	-2.747.127	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	285.502	-2.392.867	700.529	-1.406.836	

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2018 ГОДИНА – ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА ЦЕЛОКУПНОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП “СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Во работењето на претпријатието во 2018 година остварени се следните финансиски резултати.

Вкупните приходи во 2018 година изнесуваат 212.073.632 денари што е зголемување за 6,71 индексни поени во однос на приходите во 2017 година. Намалувањето произлегува од намалените приходи главно во водостопанската дејност и производство на риба – аквакултура. Намалувањето во водостопанската дејност е резултат на обилните врнежи во летниот период, а со тоа и намалениот интерес на водокорисниците за наводнување на површините засадени со земјоделски култури.

Вкупните трошоци и раходи во 2018 година изнесуваат 447.753.524 денари, што претставува значително намалување за 2,07 индексни поени во однос на 2017 година, или без амортизација вкупните трошоци и расходи се намалени за 4,07 индексни поени и изнесуваат 178.472.171 денари.

Деловниот резултат покажува негативен финансиски ефект - загуба во 2018 година, која изнесува 235.679.892 денари. Деловниот резултат без амортизација е позитивен и изнесува 33.601.462 денари. Амортизацијата за 2018 година изнесува 269.281.354 денари.

Деловниот резултат ќе беше поповолен доколку согласно укажувањата на ревизијата не се пристапи кон резервирање на средства за ризици од неизвесни настани – судски спор со ЗК „Пелгонија“ – Битола.

Со ваквиот финансиски резултат ликвидноста е стабилна што придонесува за навремена исплата на платите на вработените, исплата на обврските по основ на ДДВ кон Управата за јавни приходи, навремена исплата на обврските спрема добавувачите и други позитивни движења.

Во табелите што следуваат се прикажани финансиските резултати по дејности во тековната 2018 и претходната 2017 година, како и финансиските резултати од целокупното работење на ЈП Стрежево“ – Битола во тековната 2018 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕКОВНАТА 2018 И ПРЕТХОДНАТА 2017 ГОДИНА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Во рекапитулацијата од годишниот извештај за тековната 2018 година и претходната 2017 година за ЈП „Стрежево“ - Битола се прикажани остварените ефекти од вкупното работење на претпријатието по дејности.

Остварени приходи и расходи по дејности во тековната 2018 година

Позиција	Водостоп. дејност	Хидроцен- трали	Рибарство	Спортски објекти	Вкупно
Вкупни расходи	420.393.795	9.266.730	12.913.836	5.179.162	447.753.523
Вк.расходи без амор.	157.509.382	4.588.759	12.535.158	3.838.871	178.472.170
Вкупни приходи	179.676.517	23.177.259	6.787.821	2.432.035	212.073.632
Деловен резултат	-240.717.278	13.910.529	-6.126.015	-2.747.127	-235.679.891
Дел.резултат без амортиз.	22.167.135	18.588.500	-5.747.337	-1.406.836	33.601.462

Остварени приходи и расходи по дејности во претходната 2017 година

Позиција	Водостоп. дејност	Хидроцен- трали	Рибарство	Спортски објекти	Вкупно
Вкупни расходи	420.049.892	11.152.463	22.059.618	3.956.487	457.218.460
Вк.расходи без амор.	156.614.970	5.109.117	21.679.008	2.648.788	186.051.883
Вкупни приходи	193.342.095	17.500.568	13.689.972	2.795.132	227.327.767
Деловен резултат	-226.707.797	6.348.105	-8.369.646	-1.161.355	-229.890.693
Дел.резултат без амортиз.	36.727.125	12.391.451	-7.989.036	146.344	41.275.884

И покрај вкупниот негативен финансиски резултат во 2018 година, приходите намалени за расходите без амортизација имаат позитивен предзнак, т.е. се поголеми од расходите и изнесуваат 33.601.462 денари, што значи дека степенот на ликвидност на претпријатието е позитивен.

**Табела на аналитика на синтетичките конта 419 (Останати услуги),
422 (Останати трошоци на вработените) и 449 (Останати трошоци од
работењето)**

Кonto	Опис			Остварено во 2018	Остварено во 2017	Индекс 2018 / 2017
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги		589.153,0	0,00
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	186.799,0	233.874,0	79,87
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки	12.144,0	7.759,0	156,52
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра		19.372,0	0,00
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	244.040,0	240.268,0	101,57
419	Останати услуги	4197	Надом. за користење потисен цевковод	23.325,0		
419	Останати услуги	41997	Други услуги	31.840,0	65.642,0	48,51
419	Вкупно			498.148,0	1.156.068,0	43,09
422	Останати трошоци на вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	241.550,0	184.386,0	131,00
422	Останати трошоци на вработените	4223	Помош за смрт на работник и член на сем.	160.872,0	135.000,0	119,16
422	Останати трошоци на вработените	4224	Регрес за годишен одмор - К 15	3.360.000,0	2.925.000,0	114,87
422	Останати трошоци на вработените	4229	Останати трошоци на вработените	67.982,0	77.315,0	87,93
422	Вкупно			3.830.404,0	3.321.701,0	115,31
449	Останати трошоци од работењето	44900	Интелектуални услуги	2.000,0	379.000,0	0,53
449	Останати трошоци од работењето	44901	Трошоци по договор за дело	1.699.559,0	2.691.399,0	63,15
449	Останати трошоци од работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи	150.000,0	148.500,0	101,01
449	Останати трошоци од работењето	44904	Трошоци за вештачење	65.906,0	114.648,0	57,49
449	Останати трошоци од работењето	44905	Адвокатски услуги	882.072,0	823.517,0	107,11
449	Останати трошоци од работењето	44906	Нотарски услуги	42.884,0	43.520,0	98,54
449	Останати трошоци од работењето	44907	Трошоци на извршители	100.129,0	26.493,0	377,95
449	Останати трошоци од работењето	44908	Трошоци по судски решенија	119.956,0	22.160,0	541,32
449	Останати трошоци од работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари	24.000,0		
449	Останати трошоци од работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	21.826,0	440,0	4.960,45
449	Останати трошоци од работењето	4492	Весници и списанија	93.844,0	104.689,0	89,64
449	Останати трошоци од работењето	4493	Стручна литература	5.585,0		
449	Останати трошоци од работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	83.012,0	42.030,0	197,51
449	Останати трошоци од работењето	4496	Трошоци за порибување на акумулација	225.350,0	299.699,0	75,19
449	Останати трошоци од работењето	4497	Трошоци за медијација		10.295,0	0,00
449	Останати трошоци од работењето	44990	Останати трошоци во работењето	171,5	165,0	103,94
449	Останати трошоци од работењето	44991	Останати трошоци - влезници	33.798,0	14.160,0	238,69
449	Вкупно			3.550.092,5	4.720.715,0	75,20

**БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА ТЕКОВНАТА 2018 И ПРЕТХОДНАТА 2017
ГОДИНА
- ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА -**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Остварено во тековна 2018 година	Остварено во претходна 2017 година	Индекс 2018/2017	Структура 2018 во %
1	400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	2.809.236	1.999.341	140,51	0,44%
2	401	Трошоци за материјали за админ.	637.659	492.400	129,50	0,11%
3	402	Трошоци за енергија за п-во	5.849.706	5.214.703	112,18	1,14%
4	403	Трошоци за енергија за админ.	1.793.282	1.938.858	92,49	0,42%
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	6.064.089	4.262.437	142,27	0,93%
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	60.448	147.700	40,93	0,03%
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	687.814	839.487	81,93	0,18%
8	408	Сит.инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	56.091	21.308	263,24	0,00%
9	410	Транспортни услуги	25.102	59		0,00%
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.583.863	1.656.202	95,63	0,36%
11	412	Надв.усл. за изработ. на добра и изврш.услуги	548	28.683	1,91	0,01%
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.258.429	2.203.266	102,50	0,48%
13	414	Наем - лизинг	269.568	223.968	120,36	0,05%
14	415	Комунални услуги	524.482	470.427	111,49	0,10%
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	426.200	346.093	123,15	0,08%
16	419	Останати услуги	498.148	1.156.068	43,09	0,25%
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	83.333.495	88.198.186	94,48	19,29%
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	36.844.542	35.338.336	104,26	7,73%
19	422	Останати трошоци на вработените	3.830.404	3.321.701	115,31	0,73%
20	430	Трошоци за амортиз. за п-во	268.132.898	269.738.185	99,40	59,00%
21	431	Трошоци за амортиз. на биол. средства				
22	432	Трошоци за амортиз. за админ.	1.148.456	1.428.391	80,40	0,31%
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици	6.000.000			
24	440	Дневн.за служб.патув.ноќевање и патни трош.	350.065	322.906	108,41	0,07%
25	441	Надомест на трошоци на вработени	717.170	618.170	116,02	0,14%
26	442	Трош.за над.и др.примања на член.на УО и НО	1.817.952	1.437.987	126,42	0,31%
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.694.619	1.030.317	164,48	0,23%
28	444	Трошоци за репрезентација	604.905	292.714	206,65	0,06%
29	445	Трошоци за осигурување	3.961.300	3.867.093	102,44	0,85%
30	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет	205.719	210.214	97,86	0,05%
31	447	Даноци кои не зависат од резулт.членар.и др.	958.294	1.156.747	82,84	0,25%
32	448	Трошоци за користење на права	195.633	278.209	70,32	0,06%
33	449	Останати трошоци на работењето	3.550.093	4.720.715	75,20	1,03%
34	451	Вредн.усоглас.на материјални средства	7.292			
35	452	Вредн.усоглас.на вложување во недвижности		5.062.522		1,11%
36	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	2.543.217	583.738	435,68	0,13%
37	460	Загуба од расход на матер. средства				
38	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	1.226.074	1.901.186	64,49	0,42%
39	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања				
40	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.060.403	1.886.739	109,20	0,41%
41	469	Останати расходи од работењето	2.564			
42	474	Камати од работ. со неповрз. друштва	18.312	3.529	518,90	0,00%
43	700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.242.687	10.214.858	12,17	2,23%
44	701	Набавна вредност на продадени стоки	3.718.531	4.605.018	80,75	1,01%
45	703	Набавна вредност на продадени материјали	44.236			
		I. Вкупни расходи	447.753.524	457.218.459	97,93	100,00%
		Ia. Вкупни расходи без амортизација:	178.472.171	186.051.884	95,93	
1	740	Приходи од продажба на производи	196.617.261	216.701.460	90,73	95,33%
2	743	Приходи од продажба на материјали	44.236			
3	745	Приходи од употреба на сопст.производи	698.143	581.618	120,03	0,26%
4	747	Приходи од закуп	424.481	911.692	46,56	0,40%
5	749	Останати приходи	966			
6	764	Вишоци	105.712	14.570	725,57	0,01%
7	765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	256.829	161.092	159,43	0,07%
8	767	Приходи од субвенции и донации	3.623.491	4.467.339	81,11	1,97%
9	769	Останати приходи од работењето	8.109.653	4.355.551	186,19	1,92%
10	774	Финансиски приходи	1.979.593	134.447	1.472,40	0,06%
11	777	Приходи од вредносно усогласување	213.268			
		II. Вкупен приход	212.073.632	227.327.767	93,29	100,00%
		III. Деловен резултат (II-I)	-235.679.892	-229.890.692		
		IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)	33.601.462	41.275.884		

ЗАКЛУЧНО МИСЛЕЊЕ

Во тековната 2018 година Јавното Претпријатие „Стрежево“ покажува добри резултати во работењето.

Вкупните приходи во 2018 година изнесуваат 212.073.632 денари. Вкупните расходи во 2018 година изнесуваат 447.753.524 денари или без амортизација изнесуваат 178.472.171 денари и покажуваат значително намалување за 4,07 индексни поени во споредба со 2017 година.

Ако го анализираме деловниот резултат или разлика на вкупните приходи и вкупните расходи без амортизација, остварени се повеќе приходи од расходи во износ од 33.601.462 денари.

Износот на вкупната амортизација во 2018 година изнесува 269.281.354 денари, што произлегува од високиот износ на основни средства со кои располага ЈП „Стрежево“ - Битола.

Сите овие показатели укажуваат на добра ликвидност на претпријатието, со што се овозможи редовно да се намираат целокупните обврски кон државата по основ на пресметани даноци, обврските кон вработените по основ на плати и краткорочните обврски кон добавувачите.

Со цел добрите резултати во работењето да се одржливи и уште повеќе да се подобрат и зацврстат се предлагаат сет на мерки во таа насока:

1. Мерки за подобрување на ликвидноста
 - утврдување на коефициентите на моменталната, тековната и забрзаната ликвидност како и финансиската стабилност;
 - навремена наплата на побарувањата и примена на присилни методи на наплата со намалување на роковите за наплата.
 - ажурирање на фактурите за затезни камати од купувачите;
 - точно и навремено плаќање на паричните токови;
 - дефинирање на минималните, максималните и оптималните залихи на сите видови;
 - зголемување на продажбата со примена на нови мерки на продажна политика.
2. Мерки за подобрување на работењето
 - воспоставување на систем за зголемување на личната и колективната одговорност кај секој работник без исклучок;
 - подобро и поефикасно организирање на техничко-технолошката подготовка на оперативните работи;
 - воспоставување на поголема и посигурна контрола за користење на работното време;
3. Контрола на трошоците, штедење и економска анализа
 - посебно внимание да се посвети на оние трошоци кои значајно учествуваат во вкупните трошоци;
 - контрола на материјалните трошоци, гориво, ситен инвентар, дневници и плати;

- следење на трошоците според работните налози;
- залихите на материјали на резервни делови да се држат на оптимално ниво.

4. Планирање и контрола на извршените работи

- долгорочно планирање;
- следење на кварталните и годишните планови;
- во секој момент треба да се има точен преглед на сите договорени работи, отворени работни налози и распореденоста на одделните и вкупните капацитети;
- утврдување на односот на планираниот резултат од работењето и како тој се остварува.

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО
2018 ГОДИНА И ИСПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ ВО
БРУТО ИЗНОС

Ред. Бр.	Име и презиме	Бруто износ
I. УПРАВЕН ОДБОР		
1	Добри Петровски - претседател	156.583
2	Панде Богоевски - претседател *	15.713
3	Соња Карапец - член *	102.867
4	Горан Шундовски - член	133.332
5	Горан Козаров - член *	102.867
6	Славчо Крстевски - член	133.332
7	Гого Видимче - член *	72.400
8	Раде Христовски - член	120.260
9	Васко Ангеловски - член	111.110
10	Земир Демири - член	68.518
11	Петар Павловски - член	30.465
12	Ерика Пешковска - член	60.931
13	Сребре Нечовски - член	30.465
Вкупно I		1.138.843
II. НАДЗОРЕН ОДБОР		
Вкупно II		528.416
1	Теодор Чаламани - претседател	151.997
2	Катерина Димовска - претседател *	41.332
3	Мирослав Лучич - член *	102.867
4	Анета Смилевска - член	133.332
5	Теодор Тодоровски - член	98.888
6	Ерика Пешковска - член *	51.719
7	Мухамед Амзовски - член	68.518
8	Александар Најдовски - член	30.456
Вкупно II		679.109
Вкупно I + II		1.817.952

Забелешка: * - членови кои се заменети и не се повеќе во управните органи

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"

БР 05-167/1
14.03.2019 год.
БИТОЛА

ЕМБС: 05562538

Целоно име: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.960.658.261,00			2.226.880.347,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.953.807.380,00			2.219.655.217,00
10	-- Недвижности (011+012)	1.923.963.924,00			2.183.501.321,00
12	-- Градежни објекти	1.923.963.924,00			2.183.501.321,00
13	-- Постројки и опрема	3.031.971,00			2.866.080,00
14	-- Транспортни средства	5.329.281,00			8.920.117,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	10.402.014,00			13.287.509,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	18.178,00			18.178,00
18	-- Материјални средства во подготовка	11.062.012,00			11.062.012,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	6.841.881,00			7.216.130,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	9.000,00			9.000,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	9.000,00			9.000,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	9.000,00			9.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	185.683.760,00			157.859.378,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	41.992.967,00			39.422.449,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	5.906.935,00			4.063.864,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	30.045.175,00			30.054.625,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	5.826.184,00			5.097.591,00
42	-- Залихи на трговски стоки	214.673,00			206.369,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	67.948.027,00			112.235.322,00
47	-- Побарувања од купувачи	67.734.293,00			112.185.095,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	6.334,00			8.898,00
50	-- Побарувања од вработените	35.552,00			41.329,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	171.848,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	75.742.766,00			6.201.607,00
60	-- Парични средства	55.519.198,00			6.201.607,00
61	-- Парични еквиваленти	20.223.568,00			
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	2.807.816,00			2.812.817,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.149.149.837,00	2.387.552.542,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.045.680.937,00	2.281.360.829,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	2.281.360.829,00	2.740.218.184,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)		228.966.663,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	235.679.892,00	229.890.692,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	20.811.979,00	19.688.132,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	6.000.000,00	
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	6.000.000,00	
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	3.080.994,00	3.820.446,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	14.811.979,00	19.688.132,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	7.844.285,00	12.853.048,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	9.989,00	
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	1.537.302,00	1.516.879,00
100	-- Обврски кон вработените	3.441.723,00	3.518.250,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.775.789,00	1.629.645,00
108	-- Останати краткорочни обврски	202.891,00	170.310,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	79.575.927,00	82.683.135,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.149.149.837,00	2.387.552.542,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	209.880.772,00			227.193.320,00
202	-- Приходи од продажба	197.086.944,00			217.613.152,00
203	-- Останати приходи	12.095.685,00			8.998.550,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	698.143,00			581.618,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	447.735.212,00			457.214.930,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	17.958.325,00			14.916.234,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	4.961.218,00			14.819.876,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	44.236,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.586.340,00			6.084.766,00
212	-- Останати трошоци од работењето	12.988.514,00			12.993.996,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	125.075.676,00			127.799.299,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	81.041.147,00			83.233.563,00
215	-- Трошоци за даноци на плата и надоместоци на плата	6.688.883,00			6.948.115,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	32.448.007,00			33.354.844,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.897.639,00			4.262.777,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	269.281.353,00			271.166.575,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	7.292,00			5.062.522,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	2.543.217,00			583.737,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	6.000.000,00			

222	-- Останати расходи од работењето	3.289.041,00	3.787.925,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.192.860,00	134.447,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.979.592,00	134.447,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	213.268,00	
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	18.312,00	3.529,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	18.312,00	3.529,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	235.679.892,00	229.890.692,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	235.679.892,00	229.890.692,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	235.679.892,00	229.890.692,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	231,00	245,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	-- Загуба за годината	235.679.892,00	229.890.692,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	235.679.892,00	229.890.692,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	297.997.529,00			297.800.285,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	187.453.891,00			179.618.547,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	110.543.638,00			118.181.738,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	8.341.334.409,00			8.341.334.409,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	6.546.696.899,00			6.296.535.307,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	1.794.637.510,00			2.044.799.102,00
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	4.246.030,00			4.217.695,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	3.239.356,00			3.145.613,00
642	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	1.006.674,00			1.072.082,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	8.183.877,00			8.535.645,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	7.542.759,00			7.460.065,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	641.118,00			1.075.580,00
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	278.218,00			278.218,00
649	-- Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	278.218,00			278.218,00